



Врз основа на член 40 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје и донесената Одлука на 224-та седница на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, одржана на 08.04.2025 година, за свикување на 66-та седница на Собранието на акционери, Одборот на директори на

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, СКОПЈЕ

Објавува

П О В И К

до акционерите за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото

Годишното собрание на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје ќе се одржи на ден 14.05.2025 година (среда) со почеток во 10,00 часот во седиштето на Триглав Осигурување АД, Скопје, бул. „8-ми Септември“ бр.16 со следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. Процедурален дел:

1. Избор на претседавач на Собранието и
2. Избор на бројачи на гласови.

II. Работен дел:

1. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година;
2. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година;
3. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорите и финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година;
4. Донесување на Одлука за распоредување на остварената чиста добивка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година;
5. Донесување на Одлука за назначување на Друштво за ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година;
6. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за внатрешна ревизија на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година;
7. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година;
8. Донесување на Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори;
9. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Друштвото и
10. Известување за поднесена оставка на член на Одборот на директори.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието. Секој акционер кој има намера да учествува на седницата на Собранието на Друштвото, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество) најдоцна пред почетокот на Седницата на закажаното Собрание. Пријавите да се достават на адреса бул. „8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје, до Службата за правни и корпоративни работи. Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието на еден од следниве начини:

- со потпишување на писмено полномошно заверено на нотар;
- со давање на полномошно во писмена форма, без обврска да се завери полномошното на нотар, при што акционерот е должен писмено да го извести Друштвото за даденото полномошно и да достави доказ за неговиот личен идентитет. Обрасците за давање на полномошно во писмена форма се достапни за превземање на интернет страницата на Друштвото.
- со овластување на полномошниците по електронски пат на следната електронска адреса: osig@triglav.mk.

Секој акционер има право да предложи точки на дневен ред и да предложи усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред, најдоцна во рок од осум дена од денот на објавување на повикот. Постапката за предлагање на нови точки на дневен ред, предлагање на одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред и начинот на поставување на прашања за точките од дневниот ред се објавени на интернет страницата на Друштвото.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна на 13.05.2025 година, до 16:00 часот. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Образецот за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет страницата на Друштвото: www.triglav.mk.

Материјалите за седницата на Собранието на акционери на Друштвото се достапни на акционерите од денот на објавување на повикот, секој работен ден од 09-14 часот на приемната рецепција на прв кат во деловната зграда ХИПЕРИУМ, на бул. „8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје и на интернет страницата на друштвото: www.triglav.mk.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за усвојување на Годишниот извештај за работењето на
Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година**

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**



Годишен извештај

за работењето
на Триглав
Осигурување АД,
за 2024 година.

triglav


Сè ќе биде во ред.

triglav.mk

СОДРЖИНА

1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2024
2. Организациона структура
3. Управување и водење на Друштвото
4. Акционерски капитал и акционери на Друштвото
5. Деловно окружување
6. Работење во периодот на известување
7. Финансиски резултат и финансиска положба
8. Контрола на ризикот
9. Подршка на информатичка технологија
10. Вработување и структура на вработени
11. Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни

Нето добивка



2024 година заврши со нето добивка од 52,4 милиони МКД која воедно претставува раст од 11% во споредба со нето резултатот од 2023 година, кога беше остварена добивка од 47,3 милиони МКД.

Бруто полисирана премија



Бруто полисираната премија реализирана во 2024 година изнесува 1.618 милиони МКД, што претставува раст од 10% во однос на 2023 година кога беше остварена премија од 1.473 милиони МКД.

Почитувани акционери, партнери и колеги,

Триглав Осигурување, во 2024-та година работеше успешно, и обезбеди повеќе од 26 милиони евра бруто полисирана премија, што претставува раст од речиси 10%, споредено со 2023-та година.

Постигнавме одлични резултати во областа на здравственото осигурување, како и осигурувањето на имот, а забележавме значителен раст и кај одредени финансиски производи, како осигурување на кредити.

Визијата, да поставиме стандард за извонредно корисничко искуство, во секое време и секаде, и високиот индекс на корпоративен углед во индустријата, нè позиционираат како прв избор на клиентите. Истражувањата покажуваат дека нашите клиенти и јавноста го препознаваат квалитетот на производите и услугите што ги нуди Триглав Осигурување, за што потврда се и сертификатите Qudal Quality Medal и Best Buy Award, што компанијата ги освои оваа година. Овие сертификати се одраз на нашата посветеност на исполнување на највисоките стандарди на работење и обезбедување најдобра вредност за нашите клиенти.

Развојот го насочуваме кон понуди, кои што ги интегрираат стратешките насоки, особено одржливоста во работењето и грижата за животната средина. Стратешка амбиција на компанијата е да обезбеди извонредно корисничко искуство и што поголема достапност на услугите. Токму од овие причини дигитализацијата на услугите и процесите, оптимизацијата на интерните процеси, развојот на банко каналот и соработката со други финансиски институции е особено важна. Достапноста на производите ја градиме и преку понуда на решенија, кои што одговараат на различни пазарни потреби и можности.

Посветени сме на искористување на моќта на технологијата за да обезбедиме производи и услуги, кои што ги следат пазарните трендови и одговараат на потребите на клиентите. На почетокот на годината воведовме онлајн пријава на осигурен случај по доброволно приватно здравствено осигурување преку OneID. Ова иновативно и едноставно решение носи придобивки за обете страни, за клиентите, кои од далечина можат да побараат надомест за трошоци безбедно и брзо, но и за нас, затоа што ова решение значајно ги оптимизира процесите на управување со пријавите. Нуди транспарентност на процесот на пријава за надомест на трошоци и им помага на клиентите полесно да се справат со потешкотиите, со кои што се соочуваат во тие моменти.

Креираме и проекти, кои што сметаме дека мотивираат и иницираат позитивни промени. Во соработка со Challenger, минатата година ја воведовме Триглав Зелена Лига, проект на лојалност за нашите корпоративни клиенти на доброволно здравствено осигурување и за нашите вработени. Триглав Зелена Лига беше заеднички годишен предизвик за заштеда на емисии на CO2, што го вклучува одржливиот развој во својот концепт и ја наградува грижата за нашето здравје и за животната средина. Планираме и натаму да развиваме вакви проекти, коишто поддржуваат важни концепти на денешницата.

Одржливоста е вткаена во структурата на нашето корпоративно управување, на тој начин ги инкорпорираме еколошките, социјалните и управувачките фактори во нашите деловни практики. Посветени сме на носење одговорни одлуки, кои што се важни и имаат влијание врз сите засегнати страни, но и врз животната средина и општеството како целина.

Во сè што правиме, градиме бренд, фокусиран на клиентите, кој ги става нивните потреби на прво место. Истовремено, создаваме бренд на работодавач кој е насочен кон вработените, поттикнувајќи култура на работното место каде што нашите вработени се чувствуваат ценети, мотивирани и згрижени. Во Триглав Осигурување, искрено се грижиме за нашите клиенти, нашите вработени и заедницата на која што ѝ служиме.

2025-та година ќе биде дефинирана од иновации, соработка и заедничка посветеност кон справување со глобалните предизвици. Нашиот фокус ќе остане на обезбедување вредност за клиентите, истовремено поттикнувајќи одржливост и конзистентност во овој поврзан и постојано променлив свет.

Главен извршен директор

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ

Извршен директор

Г-дин Војдан Јорданов

И з ј а в а
за примена на Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С
Македонија на Агенцијата за супервизија на осигурување

Водејќи се од принципите и добрите практики за корпоративно управување, Триглав Осигурување АД, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото) има воспоставено јасна организациска структура и транспарентен и разбирлив систем на корпоративно управување, кој го зголемува нивото на доверба како на домашните, така и на странските инвеститори, вработените и пошироката јавност.

Како друштво за осигурување, регистрирано за вршење на дејноста неживотно осигурување, Друштвото во своето работење ги применува Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С. Македонија, објавени и достапни на интернет страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во продолжение, се наведени најзначајните аспекти во работењето на Друштвото со кои што се потврдува примената на принципите и најдобрите практики за корпоративно управување, со посебен осврт на изминатата 2024 година.

- Во Друштвото сите акционери кои поседуваат акции од ист род и класа имаат еднаков третман, а информации за правата што произлегуваат од родовите и класите на акции се содржани во Статутот на Друштвото и објавени на интернет страницата на Друштвото.
- Статутот на Друштвото и неговите дополнувања и изменувања се објавуваат на интернет страницата на Друштвото.
- Известувањата за одржување на Собрание на акционери и дневниот ред на Собранието се објавуваат на интернет страницата на Друштвото, најмалку во еден од трите најтиражни дневни весници и на интернет страната на Македонска берза.
- Сите акционери навремено ги добиваат сите релевантни информации за одржувањето на Собранието, а материјалите и документите во однос на точките од дневниот ред на Собранието се објавуваат на интернет страницата на Друштвото и на интернет страната на Македонска берза. Во текот на 2024 година беа одржани 3 седници на Собранието на акционери при што во целост беше испочитувана пропишаната постапка за свикување на собранието, достапност на материјалите и информациите, постапката на пријавување на присуство, водење на седницата на Собранието и објавување на усвоените материјали.
- Мнозински акционер во Друштвото е Триглав ИНТ холдиншка дружба д.о.о., кој во 2024 година го задржа учеството од 82,01 проценти
- Кодексот на Групацијата Триглав е прифатен во Друштвото и истиот ги опфаќа основните етички стандарди на однесување во Групацијата Триглав кои се усогласени со визијата, мисијата, вредностите, културата и целите на Друштвото. Кодексот ги обврзува сите вработени и другите лица кои работат во име и во корист на Друштвото и е објавен на интернет страницата на Друштвото.
- Друштвото во целост ги почитува принципите за навремено и точно објавување на сите суштински прашања што се однесуваат на Друштвото и неговото финансиско работење. Во текот на 2024 година сите ценовно чувствителни информации беа објавувани на интернет страницата на Друштвото и на интернет страницата на Македонската Берза.
- Управувањето со Друштвото е организирано според едностепениот систем на управување, преку Одбор на директори. Бројот на членови на Одборот на директори во текот на 2024 година од 7 (седум) се зголеми на 8 (осум) членови. Во Одборот на директори застапени се двајца извршни директори и 6 (шест) неизвршни директори, од кои 3 (три) се независни неизвршни членови. Во текот на 2024 година Одборот на директори одржа 11 седници, преку кои што оствари ефикасен систем на контрола врз работењето и раководењето со Друштвото. Работењето, должностите и одговорностите на Одборот на директори е регулирано со Деловник за работа на Одборот на директори.
- Принципот според којшто претседателот на Одборот на директори се грижи за правилно функционирање на Одборот на директори и во 2024 година во целост е испочитуван.
- Функцијата на внатрешен правен советник ја врши Раководителот на Службата за правни и корпоративни работи, кој дава целосна поддршка на работењето на органите на Друштвото.
- Од 2019 година во Друштвото формиран е и Одбор за ревизија, на местото на дотогашната Ревизорска комисија, како помошно тело на Одборот на директори. Одборот за ревизија брои 4 члена и обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиското известување, внатрешните контроли, ефикасност на внатрешната ревизија и дава препораки на Одборот на директори.

- Со цел следење и управување со ризиците на ниво на Друштвото од 2019 година во Друштвото формиран е и Одбор за управување со ризици. Одборот за управување со ризици брои 8 члена и има советодавна улога, а е одговорен да ја проверува ефективноста на функциите за управување со ризик и да се грижи Друштвото да воспостави соодветна инфраструктура, како и адекватни извори и системи кои што обезбедуваат задоволително ниво на управување со деловните ризици.
- Од 2015 година во Друштвото е воспоставен системот на интерни контроли во форма на 3 одбранбени линии. Притоа, носителите на поединечните деловни функции од подрачјата на работа во Друштвото (директорите на секторите и раководителите на службите) се дел од првата одбранбена линија. Носителите на клучните функции и тоа: функцијата управување со ризици, функцијата усогласеност на работењето и актуарската функција се дел од втора одбранбена линија, додека функцијата внатрешна ревизија претставува трета одбранбена линија.
- Извршните директори ги именуваат клучните функции во Друштвото. Истовремено, клучните функции имаат соодветна поставеност во организацијата што овозможува непосреден пристап до Извршните директори и Одборот на директори, како и ефикасно извршување на нивните задачи, одговорности и овластувања.
- Во Друштвото се воспоставени правила, постапки и мерки за препознавање и спречување на судир на интереси, преку усвојување на Правилник за управување со судир на интереси и работи со поврзани лица и негово имплементирање во пракса. Правилникот важи за членовите на Одборот на директори и неговите комисии, раководните лица и работниците во Друштвото. Согласно Правилникот, во Друштвото е воспоставена постапка за исклучување од процесот на одлучување или постапување во име на Друштвото во случаите што согласно природата и околностите би можеле да вклучуваат ризик од судир на интереси, со којашто се запознаени сите вработени. Членовите на Одборот на директори, лицата со посебни овластувања, директорите на секторите, раководителите на службите и раководителите на експозитурите, во рок од месец дена од именување, односно засновање на работен однос преку пропишан Образец, доставуваат информација за поврзаните лица, а еднаш годишно ги ажурираат податоците.
- Во Друштвото се обрнува посебно внимание членовите на органите за управување и надзор во Триглав Осигурување АД, Скопје, како и сите лица, распоредени на клучни и деловни функции, постојано да ги исполнуваат условите за: нивната стручност, знаења и искуства и да се соодветни за добро и квалитетно управување (оспособеност), како и да се личности кои имаат добар углед и интегритет (соодветни). Во таа насока донесени се: Политика за избор и оценка на соодветноста на неизвршните членови на Одбор на директори во Триглав Осигурување АД, Скопје, Политика за избор и оценка на соодветноста на извршните членови на Одбор на директори во Триглав Осигурување АД, Скопје и Политика за оценување на оспособеноста и соодветноста на носителите на клучните и деловните функции во Триглав Осигурување АД, Скопје.
- Друштвото има назначено одговорни лица за контакт со инвеститорите и нивните податоци се објавени на интернет страницата на Македонска берза.
- Во 2024 година Друштвото има склучено зделки со заинтересирана страна што се одобрени согласно Законот за трговските друштва и објавени на интернет страницата на Друштвото, во дневен весник и на интернет страницата на Македонска берза.

Во рамките на работењето и управувањето со Друштвото во 2024 година не се забележуваат значајни отстапувања од правилата, принципите и добрите практики пропишани со Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Р.С. Македонија. Останува можноста за подетално уредување на одредени аспекти преку донесување на нови и/или менување на актуелните интерни акти на Друштвото.

Триглав Осигурување АД, Скопје

Главен извршен директор

Ѓорѓе Војновиќ, МБА



Извршен директор

Војдан Јорданов



1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2024 година

1.1 Основни податоци

	31 декември 2024	31 декември 2023	Индекс
МКД`000	(1)	(2)	(1)/(2)
Бруто полисирана премија	1.618.108	1.472.638	109,9
Нето заработена премија	1.083.843	1.066.756	101,6
Бруто ликвидирани штети	737.255	596.627	123,6
Нето издатоци за штети	594.486	572.164	103,9
Нето трошоци за спроведување на осигурување	517.129	513.251	100,8
Резултат од работењето пред оданочување	64.448	54.903	117,4
Нето резултат од работењето	52.435	47.257	111,0

	31 декември 2024	31 декември 2023	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Вкупна актива	3.155.937	3.015.838	104,6
Финансиски средства и вложувања во недвижности	1.807.267	1.731.829	104,4
Бруто технички резерви	1.914.986	1.871.663	102,3
Вкупно капитал	943.979	874.689	107,9
Број на вработени	205	207	99,0

	31 декември 2024	31 декември 2023	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Расходен количник	38,3%	40,0%	95,8
Штетен количник	62,4%	60,2%	103,7
Комбиниран количник	100,7%	100,2%	100,5
РОЕ (Принос на капиталот)	5,8%	5,6%	103,4

Значајни случувања во извештајниот период:

- Заклучно со крајот на 2024 година, Триглав Осигурување АД, Скопје оствари позитивен нето – резултат од 52,4 милиони МКД, што претставува раст од 11% во однос на минатата година. Подобириот резултат е резултат на растот на нето полисираната премија од една страна, како и одржувањето на трошоците на стабилно ниво од друга страна.
- Средствата кои ги покриваат техничките резерви изнесуваат 1.644 милиони МКД, односно ги надминуваат нето- техничките резерви за 381 милиони МКД.
- Капиталната адекватност на Друштвото изнесува 380%.

Во однос на планот за годината завршена на 31 декември 2024 година, бруто полисираната премија беше на очекуваното ниво (индекс од 100). Сепак, остварениот нето деловен резултат е над очекувањата во планот (индекс 102), генерално поради пониските износи за трошоци (индекс 94).

Според планот за 2025 година очекуваме пораст во бруто полисирана премија како и пораст во нето деловниот резултат.

Мисија
Градиме побезбедна иднина
✓ Ориентирани сме кон клиентите ✓ Обезбедуваме развојно ориентирана средина за нашите вработени ✓ Го подржуваме развојот на нашите партнери ✓ Ние сме стабилна, сигурна и профитабилна инвестиција за нашите инвеститори

Визија
Поставивме стандард за исклучително корисничко искуство - секогаш и секаде
Вредности
Агилноста, едноставноста и доверливоста се рефлектираат во нашите секојдневни операции

Стратегија

Групацијата Триглав ја ревидираше својата Стратегија за 2025 година. Групацијата продолжува да ги следи постојните клучни стратешки насоки, надградувајќи ги во однос на активностите за раст и развој и пристап насочен кон клиентите. Фокусирајќи се на овие цели, Групацијата продолжува да го спроведува својот процес на дигитална трансформација и да развива услужно ориентирани деловни модели кои одговараат на потребите на клиентите. Планираните операции на Групацијата остануваат профитабилни и сигурни. Преку своето одржливо работење, Групацијата продолжува да обезбедува развојно ориентирана средина за своите вработени, да ги одржува врските со своите партнери и да биде стабилна, сигурна и профитабилна инвестиција за инвеститорите.

Нашите клучни стратешки насоки до 2025 година се:

- Безбедно и профитабилно работење
- Групацијата Триглав е независна осигурителна и финансиска групација со висок кредитен рејтинг која држи доминантна пазарен удел во Адриа регионот. Стратешките насоки се насочени кон постигнување на висок профит и профитабилен раст.

- Извонредно искуство на клиентите
- Создавање уникатно искуство на клиентите низ сите продажни канали, процеси и производи;
 - Асортиман на осигурителни и финансиски производи и услуги прилагодени на клиентот;
 - Фокус на асистентски и сродни услуги насочени кон развој на меѓусебно поврзани екосистеми;

- Дигитална трансформација
- Групацијата Триглав продолжува со процесот на дигитална трансформација, со цел да постане водечка дигитална осигурителна и финансиска групација во Адриа регионот. Преку развивање на дигитални услуги, автоматизирање на процесите и имплементација на напредни дигитални технологии, ќе го обезбедиме најдоброто дигитално корисничко искуство за нашите клиенти.

- Развој на услужно ориентирани деловни модели
- Групацијата Триглав постепено се трансформира од осигурително ориентиран бизнис модел кон воглавно услужно ориентиран бизнис модел кој ги адресира поврзаните клиентски потреби во поглед на осигурителни производи и асистентски услуги.

- Развој на организациска култура
- Групацијата Триглав продолжува да создава високо ефективна и услужно ориентирана организациска култура, која ги подржува стратешките деловни насоки, како и организациска околина која и овозможува на Групацијата да привлече, развие и задржи компетентни, верни и задоволни вработени.

Планирани активности

За спроведување на зацртаните цели Друштвото во наредниот период планира да преземе низа активности, а кои вклучуваат:

- Зголемена ретенција на клиентите со нудење повеќегодишни договори како и вкрстена продажба и up sale;
- Зголемување на обемот на осигурување на клиентите преку креирање на пакет осигурувања врз основа на модуларен принцип во резидентниот и корпоративниот сегмент;
- Обезбедување на раст на БПП генериран преку поврзани услуги (банкоосигурување, мобилни оператори, малопродажен сектор);
- Воведување на нов онлајн производ ДОМ;
- Воведување на онлајн производи за тешки болести;
- Користење на дигитални алатки во процесот на решавање на штетите (увид на далечина и портал за електронско потпишување);
- Следење на корисничкото искуство преку NPS и преземање мерки.

2.

Организациона структура

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:

- Сектори:
 - Одделенија,
 - Експозитури.
- Штабни служби.

Секторот за продажба ги извршува следните активности:

- Подготовка на анализа на пазарот на осигурување и конкуренцијата,
 - Подготовка, развој и координација за водење на концептот на продажба,
 - Формирање на предлози за провизиски стапки на продажба,
 - Планирање на продажбата,
 - Реализација на премискиот план,
 - Организирање на продажба на осигурување на корпорациски и клучни купувачи,
 - Спроведување и грижа за наплата на премија на осигурување,
 - Анализа на ефикасност на продажни мрежи и трошоци на продажба по продажни канали,
 - Воспоставување на систем за следење на задоволството на странките,
 - Договарање и склучување на стратешки сојузништва со екстерни договорни партнери на подрачјето на продажба,
 - Соработка во развојот на нови и надоградба на постојните производи на осигурување,
- Извршување на други активности

Секторот за штети и регреси ги извршува следните активности:

- Одредување на овластувања на подрачјето на проценка и ликвидација на штети по организациски единици и работни места,
- Евидентирање, обработка и ликвидација на барањата за штети,
- Утврдување на оправданоста за регрес, постапки за наплата, административно технички работи во врска со регресите,
- Водење на постапка во врска со барања за отштета,
- Одредување на постапка за резервација на штети заедно со Службата за актуаријат,
- Соработка во подготовка на понуди и проценка на ризик,
- Соработка со Одделението за реосигурување (собирање и подготовка на податоци за штети) и Службата за актуаријат,
- Извршување на жалбени постапки,
- Соработка со надворешни институции и застапување пред судовите и други органи поради решавање на барања,
- Одредување на постапка за резервација на штети заедно со Службата за актуаријат,
- Утврдување и подготовка на анализи за задоволство на странките,
- Извршување на други активности.

Секторот за економско-финансиски работи ги извршува следните активности:

- Обезбедување на извори и насочување на финансиските средства,
- Извршување на финансиска оператива (плаќање на обврски, обезбедување на услови за вршење на платен промет),
- Следење на ликвидноста на Друштвото,
- Грижа за покриеноста на техничките резерви на сите видови на осигурување и структура на гарантни резерви,

- Водење на главна книга и помошни книги,
- Извршување на даночни обврски,
- Подготовка на финансиски извештаи согласно локална и меѓународна регулатива,
- Врши работи од областа на управување со ризици.
- Учество во изработката на планот и стратегијата на Друштвото, подготовка на планот на Одделението и соработка во подготвката на плановите на останатите Сектори,
- Извршување на други активности.

Секторот за развој оценка и преземање на ризици ги извршува следните активности:

- Подготовка на основи за осигурување,
- Одредување и измена на условите на осигурување,
- Развој на нови производи,
- Оценка и преземање на ризик,
- Случување на реосигурителни договори,
- Стратешки анализи,
- Одржување и унапредување на технологија на осигурување во информатичкиот систем,
- Водење преговори и склучување договори за сите поделикатни осигурувања,
- Извршување на други активности.

Кабинетот на Управа ги извршува следните активности:

- Координација, раководење и надзор врз работењето на Друштвото,
- Извршување на сите активности предвидени со позитивните законски прописи, Статутот на Друштвото и другите прописи,
- Одржување на поврзаност со матичното друштво во рамките на Групацијата Триглав,
- Подготовка и учество во органите на Друштвото,
- Следење и спроведување на одлуките на Одборот на директори,
- Вршење на работи кои се однесуваат на заработка, проектирање и промоција на програми и стратегии на развој, реструктуирање, реорганизација и приватизација на Друштвото,
- Координација и остварување на деловна соработка со стратешките домашни и странски партнери и меѓународни организации,
- Обезбедување на информации за вкупната работа и работењето за потребите на органите на Друштвото и матичното друштво,
- Извршување на сите активности од подрачјето на управување со ризици,
- Извршување на сите активности од подрачјето на усогласеност со работењето,
- Извршување на други активности.

Службата за внатрешна ревизија ги извршува следните активности:

- Подготовка на план на Службата и соработка во подготовка на плановите на Друштвото и грижа за ефикасно спроведување на годишната програма и деталниот оперативен план, следење и контрола на усогласеноста на работењето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување како и со другите законски прописи, деловната политика и внатрешните акти на Друштвото со кои е регулирано работењето на Друштвото,
- Оценување на адекватноста и ефикасноста на воспоставениот систем на внатрешна контрола, правилата, процедурите за работа, постапката и испитување на функционирање на внатрешна контрола во Друштвото,
- Следење на работењето на основните деловни функции и спроведување на внатрешна ревизија во организациските единици,
- Оценување на ефикасноста на сметководствениот систем и систем на информации за деловно одлучување,
- Проверка на изработената годишна сметка и финансиските извештаи,
- Извршување на други активности.

Службата за кадровски и општи работи ги извршува следните активности:

- Изработка на колективен договор и други поединечни акти поврзани со делокругот на работата на Службата,
- Водење и подготовка на кадровски извештаи, евиденција и анализа од подрачјето (кадри, образование и друго),
- Планирање на кадри, образование, соработка и координација во подготовка на план со другите организациски единици,
- Извршување на сите активности во врска со функцијата на квалитетот (стандардизација, сертификација),
- Планирање, водење и изведување на процеси на интерно и екстерно образование и усовршување,
- Набавка на основни средства, материјали и услуги и подготовка и водење на инвестиции и инвестициско одржување,
- Водење на архива на Друштвото согласно Законот за архивско работење,
- Планирање, организирање и обезбедување на заштита при работа, заштита од позар, физичко и техничко обезбедување,
- Вршење на општи работи за потребите на Друштвото,
- Извршување на други активности.

Службата за маркетинг и односи со јавност ги извршува следните активности:

- Развој и имплементација на маркетингот и комуникациската стратегија, која вклучува корпоративни и промотивни активности и огласувања во склад со потребите и целите на фирмата и групата,
- Следење на пазарните промени и своите потреби и соодветно прилагодување на маркетиншката стратегија,
- Корпоративни и внатрешни комуникации и изградба на односи со медиумите, влијателната јавност, акционерите и вработените,
- Следење на работата и активностите на конкуренцијата во областа на развојот на производите, маркетингот и корпоративните комуникации, и во склад со тоа прилагодување на сопствената маркетинг стратегија,
- Организирање, уредување и надзор врз корпоративна, дигитална комуникација и корпоративните настани - прес конференции, саеми настапи на донатори и другите настани,
- Поддршка и анализа на резултатите на промоција на продажни теакции,
- Извршување на други активности.

Служба за спречување, откривање и истрага на измами ги извршува следните активности:

- Воспоставување и подобрување на систем за целосно и континуирано следење и известување врз основа на KPI планови (клучни показатели на измама),
- Воспоставување и подобрување на внатрешна контрола, со цел веднаш да се идентификува и спречи настанување на измамата,
- Утврдување на процедура за намалување на загуби кои произлегуваат од измама,
- Утврдување на мерки за санкционирање и воспоставување на соодветни постапки и внатрешна контрола, во случај на откриени измами,
- Подготовка на извештаи за завршените истражувања на задачите и советодавните услуги,
- Извршување на други активности.

Служба за информатичка и комуникациска технологија ги извршува следните активности:

- Обезбедување и развој на информатичка поддршка,
- Техничка помош на корисниците во врска со употребата на информатичка поддршка,
- Одржување и заштита на интерна мрежа, сервери и база на податоци,
- Дизајн, развој и одржување на INHOUSE апликација,
- Документирање на ИТ процеси и процедури,
- Набавка на хардвер, софтвер и потрошен материјал,
- Следење и извршување на договори со надворешни фирми,
- Извршување на други активности.

Службата за актуаријат ги извршува следните активности:

- Проверка на правилност на пресметката во кварталните сметки во однос на формирање на технички резерви и други резерви на Друштвото,
- Проверка на премиите на техничките резерви дали се пресметани во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурување, како и дали истите се пресметани и издвоени на начин кој ќе овозможи долгорочно исполнување на обврските кои произлегуваат од договорот за осигурување од страна на Друштвото,
- Давање мислење за општи и посебни услови на осигурување, тарифи на премии на осигурување и техничките основи на осигурување,
- Подготовка и изработка на табела на максимално самопокритие, правилник за формирање и начин на пресметка и висина на преносни премии, правилник за начинот на формирање на резерви на штети, правилник за формирање на резерви за израмнување на ризик и другите акти на деловната политика,
- Извршување на други активности.

Службата за позадинско работење ги извршува следните активности:

- Тарифација на изготвените полиси (во согласност со Одлуката за овластувања) за сите видови на осигурување,
- Одговара за суштинска и сметковна контрола на полисите,
- Вршење на сите потребни активности на подрачјето на строгаевиденција,
- Вршење на внес и вршење на надзор во централната збирка на деловни партнери,
- Испраќање на известувања за доспевање,
- Дневно книжење на приливи и одливи за правни и физички лица, канали на продажба и дополнителни евиденции,
- Дневна контрола и обезбедување на соодветна аналитика на наплата на долгови и обврски кои произлегуваат од осигурителните работи,
- Соработка со подрачјето за продажба за наплата на долгови и бележење на сомнителни и спорни долгови,
- Опомена на нередовните плаќачи и грижа за листата за исклучоци кај праќањето на опомени, склучување на договори за исплата на долг,
- Соработка со другите организациски единици на друштвото со цел наплата на побарувања; давање предлози за поведување правни постапки кон коминтенти и подготовка на документација за поведување правни постапки,
- Подготовка на пресметки за исправка на вредноста на неплатените долгови и нивно евидентирање,
- Извршување на други активности.


Службата за правни и корпоративни работи ги извршува следните активности:

- Следење на промените на законската регулатива и предлагање мерки за потребно усогласување на работењето и актите на Друштвото со позитивното законодавство,
- Воспоставување на рамка за обезбедување на усогласеност со прописите за заштита на лични податоци и управување со предметното подрачје,
- Следење на адекватноста и правовременоста при известувањето на Друштвото и стручна помош при исполнување на обврски за доставување на извештаи на државни тела, органи и институции,
- Контрола и поддршка на сите правни и нормативно правни работи на ниво на целото Друштво
- Координација, водење и подготовка на документација за органите на управување на Друштвото,
- Организација на работењето и следење на извршувањето на одлуките на Собранието на акционери и Одборот на директори,
- Извршување на други активности.

Експозитурите, како дел од Секторот за продажба, ги извршуваат следните активности:

- Продажба на сите видови на осигурување согласно важечките тарифи и услови за осигурување,
- Реализација на премискиот план,
- Посредување и опфат на сите осигурувања во склад соовластувања,
- Спроведување и грижа за наплата на премија на осигурување,
- Грижа за внес на полиси,
- Соработка при прием на пријава на штети,
- Соработка во проценка на ризик, утврдување на максимални штети,
- Одржување на постојани контакти со осигурениците и проследување на информациите за условите и цените на осигурувањето,
- Извршување на други активности.

Деловната мрежа во Друштвото е организирана во рамките на Секторот за продажба. Заклучно со 31 декември 2024 во функција се 16 експозитури, кои претставуваат најистурениот канал преку кој се обезбедува достапност на осигурителната понуда до клиентите. На подрачјето на работење на една Експозитура, продажбата може да се врши на повеќе продажни места, преку организирање на застапништва кои не претставуваат самостојни организациони единици, односно истите функционираат во рамките на Експозитурата на чие подрачје се регистрирани.



3.

Управување и водење на Друштвото

3.1 Управување и водење на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едно-степен систем на управување. Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Одбор за ревизија.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните акти на Друштвото.

3.2 Собрание на акционери

Акционерите на Друштвото ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Правата и начинот на дејствување на Собранието се определени со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото.

Во текот на 2024 година беа одржани 3 (три) седници на Собранието на акционери и тоа:

- 62-та седница на Собранието на акционери—одржана на 01.03.2024 година;
На 62-та се седница на Собранието на акционери одржана на 01.03.2024 година беше продолжен мандатот на г-динот Ѓорѓи Јанчевски за независен неизвршен член на Одборот на директори, со мандат од 4 години.

- 63-та седница на Собранието на акционери—одржана на 29.05.2024 година;

На 63-та седница на Собранието на акционери одржана на 29.05.2024 година беше разгледано и одобрено работењето на членовите на Одборот на директори, како и беа усвоени Годишните извештаи на Друштвото. За

- 64-та седница на Собранието на акционери—одржана на 29.10.2024 година;

На 64-та се седница на Собранието на акционери одржана на 29.10.2024 година беше донесена одлука за измена на Статутот на Друштвото, како и избор на г-динот Матеј Нарат за нов независен неизвршен член на Одборот на директори со мандат од 4 години. За вршење на ревизија на годишните извештаи за 2024 година, од страна на Собранието на акционери беше избрана ревизорската кука Мазарс Ревизија Доо Скопје.

Детални информации во врска со информациите и материјалите поврзани со Собранието на акционери може да се најдат на веб страната на Друштвото - www.triglav.mk.

3.3 Одбор на директори

Управувањето во Друштвото е организирано според едно-степенниот систем на управување преку Одбор на директори. Одборот на директори се состои од 8 (осум) членови, од кои 2 (два) членови се извршни, додека останатите се неизвршни членови. Од неизвршните членови, 3(три) се независни членови на Одборот на директори. Актуелниот состав на Одборот на директори се состои од следните лица:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА - извршен член - главен извршен директор; менаџер по бизнис и администрација;
- Г-дин Војдан Јорданов -МБА- извршен член - извршен директор; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА - Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА - неизвршен член; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Блаж Кметец, - неизвршен член, магистер по финансии;
- Г-дин Матеј Ферлан, МБА - независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација,
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски - независен неизвршен член, дипломиран економист и
- Г-дин Матеј Нарат - независен неизвршен член, магистер по економија.

Во временскиот период од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година Одборот на директори одржа 11 (единаесет) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер што се во негова надлежност.

Одборот за ревизија, моментално има 4(четири) члена и тоа:

- г-ѓа Матеја Гержина, претседател на Одборот за ревизија;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Миран Крашевец, член.

Во временскиот период од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година Одборот за ревизија одржа 6 (шест) седници. На седниците на овие тела беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото ислично.

Седниците на Одборот за ревизија беа редовно одржувани во закажаните термини и за истите беше обезбедуван потребниот кворум за одржување, односно најчесто беа присутни четири од пет члена.

Во продолжение се презентирани примањата на членовите на Одборот на директори исплатени од страна на Триглав Осигурување АД Скопје во деловната 2024 година.

Име и презиме	Функција	Период на извршување на функција	Плата и надоместоци	Животно осигурување	Пензиско осигурување	Регрес за годишен одмор	Паушал на неизвршни членови на Одборот на директори	Други видови на надоместоци*	Вкупно МКД'000
Тедо Дјекановиќ	Неизвршен член - Претседател на Одборот на директори	од 01.03.2015 година	-	-	-	-	-	51	51
Ѓорѓе Војновиќ	Извршен член на Одборот на директори, главен извршен директор	од 17.11.2015 година	9.374	164	56	46	-	-	9.640
Војдан Јорданов	Извршен член на Одборот на директори, извршен директор	од 01.04.2021 година	7.441	132	56	46	-	-	7.675
Матеј Ферлан	Неизвршен член на Одборот на директори	од 01.03.2015 година	-	-	-	-	258	59	317
Дарко Поповски	Неизвршен член на Одборот на директори	од 01.03.2015 година	-	-	-	-	258	36	294
Ѓорѓи Јанчевски	Независен неизвршен член на Одборот на директори	Од 30.01.2020 година	-	-	-	-	738	-	738
Блаж Кметец	Независен неизвршен член на Одборот на директори	од 04.12.2013 година	-	-	-	-	258	59	317
Матеј Нарат	Независен неизвршен член на Одборот на директори	од 29.10.2024 година					123	30	153
Вкупно			16.815	296	112	92	1.635	235	19.185

*Во текот на 2024 година, Друштвото има трошоци за животно осигурување за извршните членови на Одборот на директори со осигурителна премија од 296 илјади МКД и доброволно пензиско осигурување од 112 илјади МКД.


** Други видови на надомести се однесуваат на надомест на авионски карти, хотелски услуги и останати патни трошоци поврзани со одржување на седниците на Одборот на директори.

4. Акционерски капитал и акционери на Друштвото

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2024 година го сочинуваат 60.184 обични акции со вкупна номинална вредност од 3.009.200 Евра. Номиналната вредност по акција изнесува 50 Евра. Акциите се регистрирани и се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. С. Македонија како обични акции. Акциите на сопствениците им даваат право на глас на седниците на Собранието на акционери. Еден глас на седниците на Собранието на акционери се добива како еквивалент на една обична акција. Акцијата е издадена во нематеријален облик со ИСИН код MKBPOC101016.

Акционерска структура на 31 декември 2024	Вкупно	Домашни	Странски	Правни лица	Физички лица
Број на акции	60.184	10.725	49.459	49.402	10.782
Број на акционери	61	52	9	2	59
Број на акции - учество	100%	17,82%	82,18%	82,08%	17,92%
Број на акционери - учество	100%	85,25%	14,75%	3,28%	96,72%

Во продолжение се прикажани десетте најголеми акционери во Триглав Осигурување АД Скопје. Најголемиот акционер - Триглав ИНТ - во периодот од 01 јануари 2024 до 31 декември 2024 го задржа своето учество во акционерскиот капитал на Друштвото на 82,01%.



Од аспект на структура на капиталот по земја на потекло на акционерите, доминираат акционерите од Словенија (странски правни лица) и Македонија (домашни физички лица).



■ Македонија 17,82% ■ Словенија 82,03% ■ Хрватска 0,02% ■ Австрија 0,02% ■ Србија 0,01% ■ Останато 0,10%

5. Деловно окружување

5.1 Општо деловно окружување и влијание на околината врз работењето на Друштвото

А) Политички аспект

По распадот на Југославија во 1991 година и прогласувањето независност во 1991 година, Македонија се етаблира како република со повеќепартиска парламентарна демократија и политички систем поделен на законодавна, извршна и судска власт. Собранието, составено од 120 пратеници, е централна и најважна институција на државната власт. Согласно Уставот, Собранието е репрезентативно тело на граѓани, избрано на општи и непосредни избори со мандат од 4 години и му е доверена законодавната власт на Р. С. Македонија. Владата ја избира Собранието на Републиката со мнозинство гласови од вкупниот број делегати и одговара пред Собранието за својата работа. Моментално, Владата е предводена од страна на коалицијата ВМРО-ВЛЕН-ВРЕДИ и премиерот Христијан Мицкоски со мандат до 2028 година. Покрај Владата, извршна власт има и Претседателот, кој ја претставува Републиката и е Главен командант на вооружените сили. Претседателот е избран на општи и непосредни избори со мандат од 5 години и може да има максимум 2 мандата. Актуелна претседателка е Гордана Сиљановска Давкова, која го издржува својот прв мандат (2024-).

Р. С. Македонија на 27.03.2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Дополнително, на 26.03.2020 година, конечно доби зелено светло за отпочнување на преговори со ЕУ но без конкретен датум. За Р. С. Македонија ова се историски достигнувања со кои се гарантира стабилност на државата.

Во текот на 2021 и 2022 се појавија нови предизвици во преговорите меѓу Бугарија и Македонија околу идентитетските прашања и заштита на правата на малцинствата, што пак предизвика застој во процесот на евроинтеграции. Франција се јави во улога на посредник во решавање на спорот, нудејќи предлог кој беше прифатен од двете влади. Согласно предлогот, Македонија ќе мора да го промени Уставот и да ги вклучи Бугарите во Преамбулата, а потоа и да усвои Акциски план за заштита на нивните права, по што би отпочнале пристапните преговори со ЕУ. Предлогот беше усвоен од страна на Собранието на Македонија на 16.07.2022 година. Сепак, со оглед на тоа што за промена на Уставот е потребно двотретинско мнозинство од гласовите, а кое што претходната влада не успеа да го обезбеди, процесот делува позаглавен од било кога. Новата влада, која е против предлогот, во моментов се обидува да издејствува поповолна позиција така што евентуалните промени на Уставот би имале важност по стекнување полноправно членство во Европската Унија.

Б) Економски аспект

Согласно последните расположливи податоци, бруто домашниот производ порасна за 1,9% во првиот, 2,8% во вториот и 3% во третиот квартал од 2024 година. Очекувањата на Министерството за финансии се дека 2024 ќе заврши со стапка на раст од 2,1%, што е веројатно.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучително и непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, на крајот на третиот квартал 2024 година номинално се зголеми за 1,9%, а нејзиниот придонес во растот на бруто домашниот производ изнесува 1,3%. Во истиот период, бруто инвестициите се зголемени за 0,6%, а најголем позитивен ефект има јавната потрошувачка која е зголемена за 13,3% и во растот на БДП учествува со 1,9%.

Стапката на невработеност во 2024 година изнесува околу 12,5%, додека стапката на вработеност е на ниво од 46%. Сегашната проекција на Министерството за финансии на Р.С. Македонија за 2025 година е спуштање на невработеноста на 11%.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ¹	Проекција 2024*	Проекција 2025*
БДП (стапка на раст)	2,9%	3,9%	(4,7%)	4,5%	2,8%	2,1%	2,1%	3,7%
Инфлација	1,5%	0,8%	1,2%	3,2%	14,2%	9,4%	3,5%	2,5%
Невработеност	20,7%	17,1%	16,2%	15,4%	14,4%	13,1%	12,5%	11,2%

Извор: Министерство за финансии на Р. С. Македонија; Народна банка на Р.С. Македонија.

* Проценети податоци

Инфлација и каматни стапки

Првичната оцена на Народната банка за 2024 година е инфлација од 3,5% (2,5% за 2025 година и 2% за 2026 година). Согласно статистичките податоци, во 2024 година е забележано делумно стабилизирање на цените на основните производи, по огромниот раст забележан во 2022 и 2023 година(14,2% и 9,4% соодветно).


По долгиот период на ниски каматни стапки на државните обврзници, во текот на 2022 година и подоцна истите значително пораснаа како резултат на монетарното затегање. Приносите на должничките инструменти на крајот од 2024 се движеа од 3,8% за 12 месечни државни записи, до 5,6% за 15 годишни државни обврзници без девизна клаузула.

	Државни обврзници без девизна клаузула						Државни обврзници со ЕУР валутна клаузула						
Рочност	12М	2Г	3Г	5Г	10Г	15Г	12М	2Г	3Г	5Г	10Г	15Г	30Г
2017	1,85%	2,10%	2,35%	/	/	/	0,90%	0,90%	/	/	/	2,90%	4,50%
2018	0,90%	1,30%	1,50%	2,00%	/	3,40%	3,00%	2,00%	/	2,70%	4,5%	/	/
2019	0,60%	/	/	1,50%	/	3,00%	0,50%	/	/	1,30%	/	2,45%	4,10%
2020	0,40%	0,90%	1,30%	/	2,00%	2,50%	/	0,60%	1,00%	/	1,50%	2,20%	4,10%
2021	0,50%	0,60%	1,30%	1,20%	/	2,50%	/	/	/	/	/	2,20%	/
2022	3,50%	/	/	/	/	5,40%	/	/	/	/	/	5,15%	/
2023	4,25%	5,00%	/	/	/	6,15%	/	/	/	/	/	5,90%	/
2024	3,80%	3,85%	/	4,20	/	5,60%	/	/	3,55%	/	/	5,35%	/

Јавен долг

Според општо прифатената методологија, Р.С. Македонија спаѓа во групата на средно задолжени земји. Во текот на изминатите години, буџетскиот дефицит постојано се намалуваше се до 2020 година кога нагло порасна на 8,1% од БДП како резултат на Ковид 19 кризата.

На крајот од 2024 година, јавниот долг изнесува 61,9% од БДП, што е раст од 3,1 п.п во однос на 2023 година. Според ревидираната Стратегија за управување со јавниот долг, на среден рок, односно до 2029 година, јавниот долг ќе се стабилизира и ќе се намали на 59%, додека државниот долг ќе се намали на 52,8%.



Извор: Министерство за финансии

В) Социјален аспект

Според последните податоци, во Македонија живеат 1.836.713 жители, кои се различни по својата етничка, верска и културна припадност. Македонците претставуваат мнозинство во земјава со 58,4% од вкупното население, потоа Албанците со 24,3%, Турците со 3,9% и Ромите со 2,5%. Просечниот годишен раст на населението во земјата во втората половина на 20 век постојано се намалува, од 26,3 промили во 1948 година на 1,3 промили во 2015 година. Ваквите податоци ја сместуваат Македонија меѓу земјите со низок раст на населението, како и повеќето земји во Европа.

Жителите на возраст од 65 години и постари претставуваат 17,2% од вкупниот број на жители во земјата. Податоците покажуваат дека населението во државата е под влијание на процесот на демографско стареење, односно анализата на старосната структура покажува на еден тренд на намалување на младото население. Ваквите движења се многу интересни доколку се погледнат на ниво на општини, региони или националности.

	ГОДИНА							
Националност	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2021	%
Македонци	860.699	1.000.854	1.142.375	1.279.323	1.328.187	1.297.981	1.073.229	58,4
Албанци	162.524	183.108	279.871	377.208	441.987	509.083	446.245	24,3
Турци	203.938	131.481	108.552	86.591	77.080	77.959	70.961	3,9
Роми	20.462	20.606	24.505	43.125	52.103	53.879	46.433	2,5
Срби	35.112	42.728	46.465	44.468	42.775	35.939	23.847	1,3
Власи	8.668	8.046	7.190	6.384	7.764	9.695	8.714	0,5
Босанци	-	-	-	-	-	17.018	16.042	0,9
Останати	13.111	19.180	38.350	72.037	84.086	20.993	17.990	1,0
Непознато	-	-	-	-	-	-	133.182	7,2
Вкупно	1.304.514	1.406.003	1.647.308	1.909.136	2.033.982	2.022.547	1.836.643	100

Македонија спаѓа во земјите со најнизок животен стандард во Европа. Куповната моќ на населението изнесува околу 54% од просекот на Европската Унија. Во исто време, приходот е крајно нееднакво дистрибуиран, односно разликите помеѓу најбогатото и најсиромашното население во државата, мерено преку индексот ГИНИ, се меѓу највисоките во Европа. Сепак во последните години забележан е извесен напредок, особено во поглед на бројот на сиромашното население. Имено, гледано преку индексот Лаекен, сиромашното население во Р. Македонија се намалило од 27,3% во 2010 година на 21,8% во 2020 година, но е зголемен во 2021 на 23%. Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштијата на домаќинствата составени од двајца возрасни со две издржувани деца во 2021 година е 26,4 %. Според најфреквентниот статус на економската активност, стапката на сиромашни вработени лица е 8,9%, додека стапката на сиромашни пензионери е 8,1%. Коефициентот на Џини (мерка за нееднаквоста во распределбата на приходите) е 30,3%.

5.2 Осигурителен пазар

На пазарот на осигурување во Р. С. Македонија активно работат 17 друштва, од кои 11 друштва работат неживотно осигурување, а пет друштва работат животно осигурување. Само едно друштво, покрај работењето со неживотно осигурување, има дозвола за извршување и работење со реосигурување.

Заклучно со Q4, 2024 осигурителниот пазар во Р. С. Македонија го сочинуваат 53 осигурителни брокерски друштва, 20 друштва за застапување при осигурување и 9 банки кои дејствуваат како застапници за осигурување.

Осигурителната дејност е најмалку развиен сегмент на финансискиот систем во земјата. Во структурата на финансискиот систем осигурителниот сектор учествува со околу 3,5%, а степенот на густина за 2023 година изнесува околу 127 Евра (2022: 113 Евра)¹ осигурителна премија по жител. Ова е далеку од просекот на ЕУ од околу 2.000 Евра, но е слично со просекот на земјите од Западен Балкан.

Основната карактеристика на осигурителниот пазар во Р. С. Македонија е релативно ниска пазарна концентрација, што е предуслов за функционална пазарна конкуренција. Во 2024 година бројот на друштва кои го имаат поминато прагот на учество од 10% во вкупната бруто полисирана премија на земјата изнесува пет. Покрај тоа, на македонскиот пазар на осигурување ниту една компанија не го надминува прагот со повеќе од 20% од пазарниот удел. Од друга страна, висока концентрација е присутна кај животното осигурување, а причина за тоа е малиот број друштва од овој домен на работење.

Во 2024 беше остварена бруто полисирана премија (БПП) од 16,0 милијарди денари, што претставува зголемување од над 11% во споредба со истиот период лани (2023: 14,3 милијарди МКД). Споредено со минатата година, неживотното осигурување има раст од 10% (2023: 11,9 милијарди денари) и реализираната БПП е 13,0 милијарди денари што претставува 82% од вкупната бруто полисирана премија на пазарот за 2023 година.

Во класата на животно осигурување остварената премија изнесува 2,9 милијарди денари, што претставува раст од 16% во однос на истиот период минатата година (2023: 2,5 милијарди денари). Истата учествува во вкупната премија на осигурителниот пазар со 18%

Кај поединечните класи на осигурување нема значајни отстапки во однос на структурата на вкупната бруто премија, со што и понатаму најзначајната категорија е задолжителното осигурување од авто-одговорност (АО) со учество од 45% (2023: 47%), потоа следи имотно осигурување со 19% (2023 20%). Раст кај неживотното осигурување бележи и здравственото осигурување со раст од 32% и БПП од 1,3 милијарди денари (2023: 1,0 милијарди денари).

Регистар на осигурителни друштва во Р. С. Македонија:

Друштва за неживотно осигурување:	Друштва за Животно осигурување:
Триглав	Кроација Осигурување Живот
Еуролинк	Граве Живот
Уника	Винер Лајф-Виенна Иншурансе Гроуп
Халк Осигурување	УНИКА Лајф АД Скопје
Сава	Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Осигурување Македонија VIG	
Еуроинс	
Кроација	
Осигурителна полиса	
Граве	
ЗОИЛ Мкд	



Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски инвеститори, претежно странски осигурителни компании. Од вкупниот капитал, над 80% е странски капитал.

¹ Последни ажурирани податоци

Во прилог е преглед на пазарното учество на осигурителните субјекти во делот на неживотно осигурување во Р. С. Македонија Заклучно со 31 декември 2024 година, пресметано врз основа на бруто полисирана премија.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Осигурување Македонија	17,62%	19,53%
Триглав	12,37%	12,41%
Уника	11,46%	11,01%
Еуролинк	11,40%	11,29%
Сава	10,43%	10,60%
Кроација	9,66%	9,21%
Халк Осигурување	7,32%	6,50%
Еуроинс	6,93%	8,28%
Осигурителна полиса	6,86%	6,72%
Граве	5,52%	4,45%
ЗОИЛ Мкд	0,41%	

Заклучно со Q4, 2024 година Триглав Осигурување АД Скопје, во делот на бруто полисираната премија, на пазарот на неживотно осигурување во Р. С. Македонија остварува учество од 12,37%, односно е на истото ниво како и минатата година.




6.

Работење во периодот на известување

6.1 Остварена бруто премија

+10%
Бруто полисирана премија

БРУТО ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА (МИЛ. МКД)



Во продолжение следува преглед на остварената бруто премија по класи на осигурување.

МКД '000	31 декември 2024	31 декември 2023	План 2024	Индекс	Индекс	Структура
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)	2024
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	130.796	126.347	135.365	104	97	8,1%
02 Доброволно здравствено осигурување	220.790	156.623	160.373	141	138	13,6%
03 Осигурување на моторни возила (каска)	177.525	171.683	169.525	103	105	11,0%
04 Осигурување на шински возила (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	907	1.007	1.028	90	88	0,1%
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	161	160	28	101	568	0,0%
07 Осигурување на стока во превоз (карга)	35.197	27.392	32.799	128	107	2,2%
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	133.411	112.729	139.695	118	96	8,2%
09 Други осигурувања на имот	224.920	205.532	239.067	109	94	13,9%
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	482.449	488.385	530.054	99	91	29,8%
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	1.100	1.142	1.316	96	84	0,1%
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	365	406	414	90	88	0,0%
13 Општо осигурување од одговорност	50.798	46.287	46.180	110	110	3,1%
14 Осигурување на кредити	36.138	21.288	27.915	170	129	2,2%
15 Осигурување на гаранции	65	457	169	14	38	0,0%
16 Осигурување на разни финансиски загуби	62.550	54.625	70.839	115	88	3,9%
17 Осигурување на правна заштита	-	-	-	-	-	0,0%
18 Осигурување на туристичка помош	60.938	58.575	55.980	104	109	3,8%
Вкупно	1.618.108	1.472.638	1.610.746	110	100	100,0%

Коментари по одделни класи на осигурување

Во 2024 година беа остварени следниве премиски резултати:

- Индекс на БПП 2024 / БПП 2023 = 110
- Индекс на БПП 2024 / План 2024 = 100

Триглав Осигурување АД Скопје има добиено дозвола за работење во 18 (осумнаесет) класи во делот на неживотно осигурување. Од нив, Друштвото во 2024 година работеше во 16 (шеснаесет) класи.

Од 16 (шеснаесет) класи на осигурување, во 11 (единаесет) од нив се забележа пораст на премијата во однос на реализираната премија во истиот период во 2023 година. Од друга страна, во 5 (пет) класи на осигурување се оствари помала реализирана премија во однос на 2023 година.

Класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - незгода

Заклучно со 31 декември 2024 година, остварен е индекс од 104 во однос на реализацијата од истиот период претходната година. Во споредба со планираниот износ, индексот за оваа класа е 97.

Растот на премија е резултат на дополнителна премија со еден поголем клиент, во вкупен износ од 55 мил.мкд (2023:47 мил мкд).

Класа 2 – Доброволно здравствено осигурување

Здравственото осигурување е релативно нов производ во портфолиото на Триглав Осигурување АД, Скопје. И покрај тоа, оваа класа е во постојан раст и истата стана значаен дел од понудата на Друштвото која во текот на 2024-та изнесува над 13% од структурата на портфолиото.

Добрите индекси се резултат на повисока премија и кај правните лица (неколку поголеми клиенти), како и зголемувањето на интересот кај физичките лица.

Класа 3 - Осигурување на моторни возила (каска)

Во оваа класа на осигурување, друштвото има остварено индекс од 103 во однос на истиот период претходната година, како и 105 во однос на планот за овој период.

Заклучно со 31 декември 2024 година, Триглав успеа да го обнови поголемиот дел од своето портфолио. По лошиот Ковид 19 период за каска осигурување, во последните години се забележува позитивно придвижување на пазарот.

Класа 7 - Осигурување на стока во превоз (карга)

Во оваа незадолжителна класа на осигурување остварениот индекс е 128 во однос на планот и 107 во однос на истиот период претходната година.

Во текот на 2024-та година успеавме да го задржиме поголемиот дел од нашите клиенти, како и да привлечеме неколку нови поголеми клиенти.

Класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Остварениот индекс во споредба со претходната година изнесува 118, додека во однос на планот е 96. Повисоката реализација од околу 20 мил.мкд се однесува на неколку фронтинг полиси со компании од индустриските зони кои се склучени или обновени на повисок износ.

Класа 9 – Други осигурувања на имот

Остварениот индекс во споредба со претходната година и со планот изнесува 109 и 94 соодветно. Како и кај класата 8, повисоката реализација во однос на планот се однесува на неколку фронтинг полиси со постоечките клиенти обновени на зголемен износ.

Класа 10- Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Во оваа класа беше остварен индекс од 99 во споредба со истиот период претходната година. Остварениот индекс во однос на планот изнесува 91. Причина за отстапувањето е ставањето во мирување на соработката со неколку брокерски куќи поради должна премија, како и прекинот на соработка со неколку клиенти поради високиот технички резултат.

Класа 13 - Општо осигурување од одговорност

Оваа класа е со индекс од 110 споредено со реализацијата од претходната година и со планот. Имаме нови полиси со неколку поголеми клиенти од слободните индустриски зони.

Класа 14 - Осигурување на гаранции

Оваа класа е со индекс од 170 споредено со реализацијата од претходната година и индекс од 129 споредено со планот.

Отстапувањето е резултат на засилување на соработката со банките и со останатите кредитни институции.

Класа 16 - Осигурување на разни финансиски загуби

Во оваа класа клиентите се претежно компании со странски капитал и обично се работи за фронтинг договори кои не влијаат на нето-премијата. Кај компаниите со домашен капитал интересот за ваков вид на осигурување е прилично слаб.


Класа 18 - Осигурување на туристичка помош

Во оваа класа реализацијата во однос на минатата година е повисока за 2 милиони МКД (индекс 104), додека во однос на планот е повисока за 5 милиони МКД. Реализацијата во оваа класа се врати на ниво од пред пандемијата, односно додека имаше ограничувања за патување поради мерки за спречување на ширење на вирусот. Растот во однос на 2023 година е и поради стабилизирање на ситуацијата со издавање на пасоши.

Во продолжение следува преглед на бројот на склучени полиси по класи на осигурување.

	31 декември 2024 (1)	31 декември 2023 (2)	Индекс (1)/(2)
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	51.523	50.809	101
02 Доброволно здравствено осигурување	18.979	13.919	136
03 Осигурување на моторни возила (каско)	6.960	7.060	99
04 Осигурување на шински возила (каско)		-	-
05 Осигурување на воздухоплови (каско)	1	1	100
06 Осигурување на пловни објекти (каско)	4	5	80
07 Осигурување на стока во превоз (карго)	991	981	101
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	4.669	4.539	103
09 Други осигурувања на имот	21.028	17.831	118
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	83.840	84.903	99
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	15	9	167
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	57	67	85
13 Општо осигурување од одговорност	9.163	7.917	116
14 Осигурување на кредити	11.687	7.467	157
15 Осигурување на гаранции		3	-
16 Осигурување на разни финансиски загуби	62	52	119
17 Осигурување на правна заштита			-
18 Осигурување на туристичка помош	98.617	92.186	107
Вкупно	307.596	287.749	107


БПП од задолжителни и незадолжителни класи на осигурување



БПП по продажни канали



6.2 Ликвидирани штети



МКД '000	31 декември 2024 (1)	31 декември 2023 (2)	План 2024 (3)	Индекс (1)/(2)	Индекс (1)/(3)	Структура 2024
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	98.474	91.479	100.356	108	98	13,4%
02 Доброволно здравствено осигурување	139.309	103.888	102.958	134	135	18,9%
03 Осигурување на моторни возила (каска)	105.939	100.830	116.960	105	91	14,4%
04 Осигурување на шински возила (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
05 Осигурување на воздухоплови (каска)	127	183	-	69	-	0,0%
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	-	-	-	-	-	0,0%
07 Осигурување на стока во превоз (карга)	104	358	-	29	-	0,0%
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	34.805	9.475	11.874	367	293	4,7%
09 Други осигурувања на имот	72.206	46.332	98.685	156	73	9,8%
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	253.263	219.619	239.814	115	106	34,4%
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-	-	0,0%
12 Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-	-	0,0%
13 Општо осигурување од одговорност	1.301	494	1.310	263	99	0,2%
14 Осигурување на кредити	433	116	60	373	719	0,1%
15 Осигурување на гаранции	-	-	-	-	-	0,0%
16 Осигурување на разни финансиски загуби	-	-	-	-	-	0,0%
17 Осигурување на правна заштита	-	-	-	-	-	0,0%
18 Осигурување на туристичка помош	31.293	23.853	21.754	131	144	4,2%
Вкупно	737.255	596.627	693.772	123,6	106,3	100,0%

Коментари по одделни класи на осигурување

Класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - незгода

Во оваа класа реализација во споредба со минатата година и планот е 108 и 98. Повисоките премија во однос на 2023 година (индекс од 104) предизвика соодветен раст и на штетите. Дополнително, има и раст кај штетите од менаџерско осигурување во износ од 10,2 милиони мкд.

Класа 2 - Доброволно здравствено осигурување

Во оваа класа реализација во споредба со минатата година и планот е со индекси 134 и 135.

Зголемувањето во однос на планот се должи на поголемиот раст на премијата (индекс од 138), како и дополнителните покритија.

Заклучно со 31 декември 2024 година, во резервација се 957 оштетни побарувања во износ од 13 милиони МКД.

Класа 3 - Осигурување на моторни возила (каска)

Во оваа класа имаме повисока реализација од минатата година (индекс 105) и пониска во однос на планот (индекс 91). Отстапувањето во однос на планот е поради помалиот обем на штети кај товарните возила. Во резервација се 383 штети на износ од 46 милиони МКД. (2023: 51 милиони МКД)

Класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Во оваа класа реализацијата е повисока споредено со минатата година (индекс од 367) и планот (индекс од 293). Повисоката ликвидација во оваа година е како резултат на една штета во поголем износ настаната поради пожар (22,3 милиони МКД). Во резервација се 43 штети на вкупен износ од 12 милиони МКД:

Класа 9 - Други осигурување на имот

Во оваа класа постои повисока реализација во однос на минатата година (индекс од 156), и пониска во однос на планот (индекс од 73).

Повисоката ликвидација во тековната година произлегува од штетите за посеви и плодови кои во 2024 година беа околу 25,4 милиони МКД пониски отколку минатата година. Во резервација се 111 оштетни побарувања на вкупен износ од 15 милиони МКД:

Класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 115, а во однос на планираното ниво е 106. Причината за отстапките е тоа што е ликвидирана една стара штета по зелена карта на вкупен износ од 25 милиони МКД. Нашиот самопридржај на оваа штета е околу 3 милиони МКД, односно остатокот е покриен со реосигурување.

Во резервација има вкупно 1.156 штети во износ од 293 милиони МКД.

Класа 13 - Општо осигурување од одговорност

Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 263, а во однос на планираното ниво е 99. Поради фактот што во оваа класа обично има мал број на штети, тешко е да се предвиди движењето на ликвидацијата во текот на годината и оттаму, можноста за девијација од планот е голема. Сепак отстапките во апсолутни износи се незначителни.

Класа 18 - Осигурување на туристичка помош


Во оваа класа, реализацијата во споредба со претходната година е 131, а во однос на планираното ниво е 144. Зголемената реализација во споредба со минатата година се должи неколку непланирани штети во поголем износ, како и на растот на премијата (индекси од 104 и 109 во однос на минатата година и планот).

Во резервација има вкупно 445 штети во износ од 9 милиони МКД.

Во продолжение следува преглед на бројот на ликвидирани штети по класи на осигурување.

	31 декември 2024 (1)	31 декември 2023 (2)	Индекс (1)/(2)
01 Осигурување од последици на несреќен случај - незгода	1.153	1.426	80,9
02 Доброволно здравствено осигурување	13.489	10.623	127,0
03 Осигурување на моторни возила (каска)	1.188	1.177	100,9
06 Осигурување на пловни објекти (каска)	-	-	-
07 Осигурување на стока во превоз (карга)	3	2	150,0
08 Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	112	49	228,6
09 Други осигурувања на имот	1.503	1.154	130,2
10 Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	2.576	2.896	89,0
11 Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-
13 Општо осигурување од одговорност	18	5	360,0
14 Осигурување на кредити	22	9	244,4
16 Осигурување на разни финансиски загуби	-	-	-
18 Осигурување на туристичка помош	1.204	1.314	91,6
Вкупно	21.268	18.655	114,0

6.3 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето



Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2024 година изнесуваат 517 милиони МКД што претставува раст од 0,8% или 3.8 милиони МКД во однос на истиот период претходната година.

Трошоците за провизија се пониски за 12 милиони МКД, генерално во делот на провизија исплатена на брокерски друштва.

Трошоците за амортизација се намалени во однос на претходната година за околу 1 милион МКД, како резултат на продолжување на животниот век на основниот софтвер за работење.

Трошоците за вработените се зголемени за 13 милиони МКД, како резултат на повисок износ на регрес, резерви за неискористени одмори, бонуси, како и зголемување на платите во текот на 2023 и 2024 година.

Останатите административни трошоци се зголемени за околу 8 милиони МКД, генерално во делот на маркетинг (за 6 милиони МКД) и трошоци за одржување (за 3 милиони МКД) .

6.4 Реосигурување

Премијата за реосигурување во деловната 2024 година во вкупната бруто полисирана премија на осигурување е застапена со 30%. На реосигурување е пренесен износ од 490 милиони МКД. Во однос на претходната деловна година остварено е зголемување на реосигурителното покритие за 55 милиони МКД. Зголемување има кај скоро сите позиции од реосигурителните договори и тоа:

- Останато реосигурување: 2024: 96 милиони МКД наспроти 2023: 84 милиони МКД
- Фронтинг полиси: 2024: 274 милиони МКД наспроти 2023: 231 милиони МКД
- Генерал QS договор: 2024: 120 милиони МКД наспроти 2023: 120 милиони МКД

Причината за растот кај фронтинг полисите се однесува на неколку постоечки клиенти - членки на меѓународни групации, а кои ги обновилја полисите на значително повисоки износи.

МКД ‘000	31 декември 2024 (1)	31 декември 2023 (2)	Индекс (1)/(2)
Бруто полисирана премија	1.618.108	1.472.638	109,9
Премија предадена во реосигурување	490.176	435.167	112,6
- Реосигурување	215.945	204.093	105,8
Фронтинг	274.231	231.074	118,7
Премија нето од реосигурување	1.127.932	1.037.470	108,7

6.5 Осигурително-технички резерви

Заклучно со 31 декември 2024 година, Триглав Осигурување АД Скопје има оформено 1.914 милиони МКД бруто технички резервации. Вкупниот износ на бруто техничките резервации во однос на состојбата од 31 декември 2024 година е зголемен за 2%, или во апсолутен износ за 43 милиони МКД.

Состојба на одделни видови на резервации е како што следи:

- Бруто преносните премии на 31 декември 2024 изнесуваа 633 милиони МКД и во однос на состојбата од 31 декември 2023 се зголемени за 10%. Растот е резултат на зголемената реализирана бруто полисирана премија низ целата година.
- Бруто резервациите за штети изнесуваа 1.275 милиони МКД и во однос на состојбата од 31 декември 2023 година се намалени за 1% или 17 милиони МКД. Причина за намалувањето е засилениот обем на ликвидација на штетите во 2024 година, што придонесе кон намалување на резервите за настанати и пријавени штети (RBNS).

МКД ‘000	31 Декември 2024 (1)	31 Декември 2023 (2)	Индекс (1)/(2)
Резерви за преносна премија	632.706	574.496	110,1
Резерви за штети	1.274.916	1.292.018	98,7
Резерви за бонуси и попусти	7.365	5.149	143,0
Вкупно бруто технички резерви	1.914.986	1.871.663	102,3

6.6 Структура на финансиските средства

Финансиските средства и вложувања во недвижности на 31 декември 2024 година изнесуваат 1.807 милиони МКД, односно се повисоки за 4% во однос на минатата година. Повисокиот износ е резултат на позитивните парични приливи од оперативни активности во текот на целата година.

Во структурата на вкупните финансиски средства и вложувања во недвижности најголемо учество остваруваат хартиите од вредност расположливи за продажба со 69,0% (2023: 65,8%) потоа следат депозитите во банки и останати пласмани со учество од 22,1% (2023: 26,9%) вложувањата во акции и инвестициони фондови се на трето место со 8,1% (2023: 6,4%) вложувањата во заеднички контролирани ентитети со 0,8% (2023: 0,9%), додека вложувањата во недвижности имаат учество од 0,1% (2023: 0,1%).

МКД ‘000	31 декември 2024 (1)	31 декември 2023 (2)	Индекс (1)/(2)	Структура
Вложувања во недвижности	1.209	1.275	94,8	0,1%
Акции и инвестициони фондови	146.032	110.270	132,4	8,1%
Депозити во банки и останати пласмани	398.913	465.500	85,7	22,1%
Хартии од вредност расположливи за продажба	1.246.362	1.138.990	109,4	69,0%
Вложувања во друштва во група (придружени друштва и заеднички контролирани ентитети)	14.750	15.794	93,4	0,8%
Вкупно	1.807.267	1.731.829	104,4	100%

* Во позициите Депозити во банки и Вложувања во заеднички контролирани ентитети не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (ABP), а кои изнесуваат 12.691 илјади МКД (2023: 11.603 илјади МКД) и 487 илјади МКД (2023: 436 илјади МКД)

7.

Финансиски резултат и финансиска положба

7.1 Финансиски резултат

Триглав Осигурување АД, Скопје заклучно со 31.12.2024 година оствари нето добивка од работењето во износ од 52,4 милиони денари, што претставува раст од 5,2 милиони денари во однос на 2023 година.

- Триглав Осигурување оствари нето добивка од 52,4 милиони МКД, односно +11% повеќе од лани.
- Повратот на капитал изнесува 5,8%
- Комбинираниот количник минимално се влоши во споредба со минатата година и изнесува 100,7%,рефлектирајќи го зголемувањето на расходниот количник

- Нето приходите од премија за 2024 година изнесуваат 1.084 милиони МКД, кое што претставува зголемување во однос на 2023 година за 2%, односно за 17 милиони МКД. Гледано аналитички, причините за растот се:
 - Раст на бруто премијата за 145 милиони МКД, што делуваше позитивно на нето приходите од премијата;
 - Раст на премијата предадена во реосигурување и со-осигурување за 55 милиони денари, што делуваше негативно на нето премијата.
 - Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2023 година, влијаеше негативно за 73 милиони денари.
- Приходите од вложувања изнесуваат 66 милиони МКД и се за 15% повисоки од 2023 година, генерално поради акумулирање на средства со повисоки каматни стапки. 90% од овие приходи се однесуваат на камати, а 3% се однесуваат на приходи од наемнини. Останатите приходи од вложувања главно произлегуваат од реализирани добивки при продажба на финансиските вложувања.
- Приходи по основ на провизии од реосигурување изнесуваат 104 милиони МКД и се повисоки за 15 милиони МКД, односно за 16% во однос на 2023 година, во согласност со растот на премија предадена во реосигурување.
- Останатите осигурителни приходи, заедно со останатите приходи се зголемени за 18% (3,8 милиони МКД) поради реализирана добивка од 4,5 милиони МКД од продажба на два недвижни имоти.

Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:

- Нето расходите за штети се во износ од 594 милиони МКД и се за 22 милиони МКД (4%) повисоки од минатата година. Гледано аналитички, причините за растот се:
 - Раст на бруто ликвидираните штети за 141 милиони МКД, што делуваше негативно на нето расходите за штети;
 - Раст на бруто ликвидираните штети под реосигурување за 31 милиони МКД, што делуваше позитивна на нето расходите за штети;
 - Промена во нето резервите за штети во споредба со 2023 година, влијаеше позитивно за 81 милиони денари.
- Останатите технички резерви се на исто ниво како и минатата година.
- Трошоците за бонуси и попусти изнесуваат 44 милиони МКД и се повисоки за 10 милиони МКД во однос на минатата година, во согласност со зголемената премија. Најголем износ на попусти отпаѓа на осигурување на моторни возила (12 милиони МКД) и здравствено осигурување (16 милиони МКД).

- Нето трошоците за спроведување на осигурувањето (види точка 6.3) во деловната 2024 година изнесуваат 517 милиони МКД што претставува раст од 1% или 4 милиони МКД во однос на истиот период претходната година. Најголемо влијание за растот имаа позициите „трошоци за услуги“ со раст од 12 милиони МКД, како и „трошоци за вработени“ со раст од 13 милиони МКД. Од друга страна, трошоците за стекнување (провизии и останато) се намалени за 12 милиони МКД.
- Трошоци од вложувања се минимални (износ од 0,6 милиони МКД) и генерално се однесуваат на надоместоци при купување на хартии од вредност и амортизација на инвестициски имот.
- Останати осигурително технички трошоци се во износ од 58 милиони МКД и ова претставува пад од 9% (6 милион МКД), а најголемо намалување има кај штетите за неосигурени возила од околу 2,5 милион МКД, како и кај одредени услуги (наплата на премија, адвокатски услуги итн).
- Вредносно усогласување на побарувањата е намалено за 4 милиони МКД, за разлика од минатата година кога беше забележано намалување на исправката од 10 милиони МКД. Кон намалување на исправката придонес имаше уплатата на субвенции за полиси во земјоделието од страна на Агенцијата за финансиска поддршка.
- Данокот на добивка е повисок за 57% во однос на минатата година. Причината, од една страна, е повисоката бруто добивка. Од друга страна, евидентиран е и дополнителен данок во согласност со глобалниот минимален данок кој беше воведен на почетокот на 2025 година, но со важност за фискалната 2024 година.

Во продолжение е билансот на успех за годината завршена на 31 декември 2024 и 2023 година.

МКД '000	31 декември 2024	31 декември 2023	Индекс
	(1)	(2)	(1)/(2)
Нето заработена премија	1.083.843	1.066.756	102
Приход од финансиски имот/средства	66.426	57.641	115
Приходи по основ на реосигурување	103.827	89.255	116
Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување	8.259	8.514	97
Останати приходи	16.937	12.893	131
Нето издатоци за штети	(594.486)	(572.164)	104
Промена во останати осигурително технички резерви	(2.465)	(2.122)	116
Издатоци за бонуси и попусти	(44.410)	(34.026)	131
Нето трошоци за спроведување на осигурувањето	(517.129)	(513.251)	101
Трошоци од вложувања	(634)	(833)	76
Останати осигурително технички трошоци	(57.987)	(63.803)	91
Вредносно усогласување на побарувањата	3.684	7.970	46
Останати расходи	(1.415)	(1.925)	74
Резултат од работење пред оданочување	64.448	54.903	117
Данок на добивка	(12.013)	(7.646)	157
Нето резултат од работење	52.435	47.257	111

7.2 Финансиска положба

Билансната сума на Друштвото на 31 декември 2024 година изнесува 3.156 милиони МКД, и е за 5% повисока во однос на состојбата на ден 31 декември 2023 година.

Актива: Најголемо структурно учество во вкупниот имот на Друштвото остваруваат останатите финансиски средства со 57% и изнесуваат 1.791 милиони МКД (зголемени за 4% во однос на минатата година). По вложувањата следат средствата од реосигурување со учество со 21% и изнесуваат 651 милиони МКД, на ниво како и во минатата година.

Побарувањата имаат структурно учество од 12%, во износ од 363 милиони МКД. Побарувањата во 2024 година остваруваат пад во однос на претходната година за 12%, генерално поради подобрената наплата, како и наплата на едно финансиско вложувања (државна обврзница) која беше доспеана на крајот од 2023 година.

Нематеријалниот имот изнесува 36 милиони МКД и во вкупните средства учествува со 1%. Истиот е зголемен во однос на минатата година поради дополнителни вложувања во основниот софтвер за работа.

Останатите средства изнесуваат 37 милиони МКД, од кои пари и паричните еквиваленти изнесуваат 22 МКД денари и во вкупната актива учествуваат со 0,7%, со што нивното учество е зголемено од претходната година, а 14 милиони МКД се однесуваат на опрема и останати материјални средства кои се намалени во однос на претходната година за 17% поради извршениот отпис на застарената опрема, како и редовната амортизација.

Побарувањата по основ на одложени и тековни даночни средства изнесуваат 11 милиони МКД и истите се за 2 милиони МКД пониски од 2023 година, поради намалени даночни средства од вреднувањето на финансиските инструменти (негативни ревалоризациони резерви), како и тековни побарувања по основ платени аконтации на данок на добивка.

Заклучно со декември 2024 година, активните временски разграничувања се во износ од 101 милиони МКД и претставуваат 3% од вкупните средства. Од нив најголемиот дел, односно 86 милиони денари МКД, се однесуваат на одложени трошоци за стекнување (DAC), кој пак е намален за 10 милиони МКД во однос на 2023 година.

Пасива: Вредноста на капиталот на ден 31 декември 2024 година изнесува 947 милиони МКД, или за 8% повеќе во однос на состојбата од 31 декември 2023 година. Причина за растот е реализираната добивка од годината, како и позитивните промени во ревалоризационата резерва од вложувањата во текот на годинава. Структурното учество на капиталот во билансната сума на Друштвото за деловната 2024 година изнесува 30%. Основачкиот (впишан капитал на Друштвото) според податоците од Централниот регистар изнесува 3.009.200 евра.

Бруто техничките резервации изнесуваат 1.914 милиони МКД, остваруваат раст од 2% во однос на состојбата од 31 декември 2023 година и имаат најголемо структурно учество во вкупната пасива со 61%. Растот се должи на зголемување на бруто резервите за преносни премии, во склад со растот на бруто полисираната премија.

Останатите резерви се минимално зголемени во однос на минатата година поради растот на резервите за вработени (отпремнини, jubилејни награди итн. во согласност со МСС 19).

Даночните обврски изнесуваат 4 милиони МКД и бележат раст од 136% поради зголемената обврска за данок на додадена вредност во последниот квартал.

Обврските изнесуваат 212 милиони МКД и бележат раст од 13% (повисоки за 24 милиони МКД). Во структурата на изворите на средства учествуваат со 7%. Растот е резултат на зголемување на обврските за реосигурување.

Пасивните временски разграничувања изнесуваат 48 милиони МКД и во структурата на вкупната пасива учествуваат со 2%. Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2024 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

Во продолжение следува билансот на состојба за годината завршена на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 година.

МКД '000	31 декември 2024	31 декември 2023	Индекс	Структура
	(1)	(2)	(1)/(2)	2024
СРЕДСТВА				
Нематеријален имот	36.310	30.346	120	1%
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	150.040	39.037	384	5%
Финансиски вложувања во друштво во група	14.750	15.794	93	0%
Останати финансиски вложувања	1.791.308	1.714.760	104	57%
Средства од реосигурување	651.389	651.387	100	21%
Одложени и тековни даночни средства	10.700	12.574	85	0%
Побарувања	363.341	411.327	88	12%
Останати средства	36.735	30.908	119	1%
Активни временски разграничувања	101.365	109.705	92	3%
ВКУПНО АКТИВА	3.155.937	3.015.838	105	100%
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
Капитал	943.979	874.689	108	30%
Бруто технички резерви	1.914.986	1.871.663	102	61%
Останати резерви	28.784	27.600	104	1%
Одложени и тековни даночни обврски	4.255	1.803	236	0%
Обврски	212.449	188.114	113	7%
Пасивни временски разграничувања	51.483	51.968	99	2%
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	3.155.937	3.015.838	105	100%

8. Контрола на ризикот

Управувањето со ризици е процес кој овозможува со одговорно работење да дојдеме до квалитетни сознанија за да носиме исправни одлуки за постигнување на подобри резултати од работењето. Основната одговорност за активно управување со ризиците од работењето ја носат одредени деловни подрачја, кои се одговорни за воспоставување на соодветни и ефикасни внатрешни контроли и спроведување на деловни активности во согласност со ограничувањата на одредени стратешки цели.

Триглав Осигурување АД, Скопје во континуитет ги идентификува, проценува и мери ризиците на кои се изложува во текот на своето работење. Управувањето со ризиците претставува планиран и систематизиран пристап на идентификација, проценка и пресметка на контрола на ризикот. Имено, Друштвото обезбедува трајно одржување на степенот на изложеност на ризик на ниво кое нема да ги загрози неговите средства и работење и кое ќе обезбеди целосна заштита на интересите на осигурениците, акционерите, оштетените трети лица и други доверители на Друштвото во согласност со законот и останати прописи, како и интерните правила и процедури.

Со оглед на тоа што Законот за супервизија на осигурување сè уште се заснова на Директивата Солвентност I, во процесот на управување со ризиците Триглав Осигурување АД, Скопје ја води својата работа во согласност со истата. Но, имајќи ја предвид очекуваната европска интеграција на Република Македонија, најавите на регулаторот за планираната транзиција кон заедничките европски регулативи, како и потребата од интегрирање на системот за управување со ризици на ниво на Групацијата Триглав, со компанијата се управува и во согласност со регулативата Solvency II.

Кога станува збор за проценка на ризикот, важно е да се забележи дека компанијата прво се обидува да го процени ризикот користејќи квантитативни методи, онаму каде што е можно. Доколку, по дефиниција, ризикот е тешко да се измери (на пр. репутациски ризик), тогаш Друштвото го проценува ризикот квалитативно.

8.1 Адекватност на капиталот

Адекватност на капиталот претставува обезбедување од можните капитални ризици, односно од ризици од кои Друштвото може да не биде способно да го обезбеди потребниот пропишан капитал. Во текот на деловната 2024 година, Друштвото продолжи со редовни пресметки на потребното ниво на капиталот.

Адекватноста на капиталот Друштвото ја проверува на квартално ниво преку пресметка на потребното ниво на маргина на солвентноста со примена на методот на стапка на премија и методот на стапка на штети во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

Триглав Осигурување АД, Скопје за потребите на Групација Триглав на квартално ниво ја користи и Стандардната формула за мерење на адекватноста на капиталот според Solvency II регулативата, одредувајќи го нивото на потребен капитал што се издвојува за секој идентификуван и мерлив ризик на кој е изложена компанијата.

8.2 Управување со ризикот од осигурување

Едно од главните средства за контрола на ризикот од осигурување е реосигурувањето. За ризиците кои го надминуваат сопствениот капацитет на осигурување, односно за управување со вишок на ризици, Друштвото во деловната 2024 година ги реосигура своите обврски од договорите за осигурување кои го надминуваат износот утврден со Табелата за максимално покритие. Потребите од реосигурување за извештајниот период, се спроведуваа во согласност со Одлуката за утврдено максимално покритие, како и Програма за потребите од реосигурување на Друштвото за деловната 2024 година, каде поединечно се наведени, покрај останатото и видовите на договорите за реосигурување со кои ќе се обезбеди вишокот на ризик.

Во склад со законските решенија, а со цел за трајно обезбедување на извршување на обврските од договорите за осигурување, Друштвото во извештајниот период продолжи со формирање на технички резерви. Утврдување на потребното ниво на техничките резерви, претставува еден од најзначајните фактори за контрола на ризикот, бидејќи со истите се покриваат идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување. Формирање на средства кои ги покриваат техничките резерви се вршеше во согласност со законските прописи, утврдената методологија на Заваровалница Триглав д.д., прописите на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и актите и правилниците на Друштвото.

8.3 Управување со оперативни ризици

Оперативен ризик е ризик кој произлегува од пропустите во работењето на вработените и органите на Друштвото, несоодветни внатрешни контроли, неадекватно управување со информационите и други системи, непредвидени надворешни настани, како и правниот и ризикот од неусогласеност, ноистиот не ги вклучува стратешкиот и репутацискиот ризик.

Оперативниот ризик има влијание на секоја активност и деловен процес во рамките на Друштвото. Ефикасно управување со оперативните ризици се темели на разбирање на значењето и влијанието на оперативните ризици врз работењето на Друштвото, поделбата на надлежностите и ефикасна контрола во процесот на утврдување, проценување, надзор и контрола на оперативниот ризик. Прелиминарен чекор во воспоставувањето на ефикасно управување со оперативниот ризик е подигање на свеста за оперативниот ризик на сите нивоа на Друштвото. Важна улога во подигање на свеста има и раководството на Друштвото кое е одговорно, во рамките на својот сектор, служба и одделение, да ја пренесе важноста за ефикасно управување со оперативниот ризик.

Долгорочните цели на Друштвото кога се во прашање оперативните ризици опфаќаат:

- Ефикасно идентификување, мерење, проценка, контрола и управување со оперативните ризици;
- Прегледно, целосно и ефикасно следење на штетите и загубите предизвикани од реализацијата на оперативните ризици по поединечни организациони единици, а се со цел спречување и ограничување на обемот и фреквенцијата на штетни настани;
- Подготовка, координација и имплементација на мерки за намалување на оперативниот ризик, односно спречување на идни штетни настани;
- Пресметка на потребниот капитал за покривање на оперативните ризици, во согласност со Солвентност II;
- Изведување адекватна проценка на оперативните ризици во рамки на ORSA (own risk and solvency assessment);
- Подготовка на анализи и навремено информирање за изложеноста на оперативни ризици и со нив поврзани штетни настани.

Активностите за контрола и надзор над оперативниот ризик се спроведуваат на ниво на целото Друштво, преку ***системот за интерни контроли и системот за управување со деловни процеси***, како и активностите кои се спроведуваат од страна на сите организациони единици во рамките на своите области.

Интерните контроли се дефинирани во актот „Систем на интерни контроли“ , кој претставува рамка за развој и унапредување на интерните контроли во Друштвото. Во овој документ се одредуваат важните компоненти на системот на интерни контроли, како и улогите и одговорностите во тој систем.

Системот на управување со деловните процеси е дефиниран преку Каталогот на деловни процеси, во кој се опишани сите деловни процеси кои се изведуваат во Друштвото. Ажурирање на Каталогот вообичаено се изведува еднаш годишно.

Одговорност за ефикасно управување со оперативните ризици не е централизирано, како што е случај со повеќето од останатите ризици. Во рамките на системот одговорност имаат сите организациони единици, односно носителите на истите. Организационите единици се сопственици на оперативниот ризик со оглед на тоа што најдобро ги познаваат ризиците со кои се соочуваат во делокругот на своите деловни активности. Управувањето може да се изведува и во соработка и координација со останатите подрачја, како што е Функцијата за управување со ризици, Функцијата за усогласеност на работењето, Службата за внатрешна ревизија, Службата за спречување, откривање и истражување на измами итн.

8.4 Управување со ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик е ризик од загуба, дека Друштвото не е во можност да ги подмири сите доспеани обврски или е принудено да ги обезбеди потребните средства по значително повисоки трошоци од вообичаеното. Во рамките на ликвидносниот ризик, го следиме ризикот, кој го вклучува ризикот од подмирување на достасаните и непредвидените обврски и ризикот од пазарна ликвидност.

- Ризикот од подмирување на достасаните и потенцијалните обврски е ризик од неможност на Друштвото да располага со ликвидносна позиција која овозможува подмирување на нејзините обврски по доспевање (вклучувајќи ги и неочекуваните обврски кои настанале).

- Ризикот од пазарна ликвидност е ризик од загуба поради неможност да од продажба на средствата без значително влијание врз пазарната цена поради нарушување на пазарот.

Управувањето со ликвидносниот ризик опфаќа краткорочна, среднорочна и долгорочна ликвидност. Оперативната или примарна (краткорочна) ликвидност се фокусира на пократок, неделен временски период. Среднорочната ликвидност се фокусира на период од еден до три месеци, а долгорочната на период од една година. Ликвидносниот ризик е тесно поврзан со другите ризици во Друштвото и најчесто е резултат на управувањето со инвестициското портфолио на Друштвото, кога ги инвестира наплатени премии во различни хартии од вредност, како и појавата на непредвидени обврски врз основа на активности на осигурување.

Друштвото има воспоставено методи и процеси во рамките на системот за управување со ликвидносниот ризик со јасно дефинирани овластувања и одговорности, преку кои овие ризици се препознаваат (идентификуваат), се мерат или оценуваат, се контролираат, следат и управуваат. Системот му овозможува на Друштвото да врши висококвалитетна

анализа и известување, како и да подготвува, предлага и имплементира мерки за обезбедување на соодветна ликвидносна позиција.

Ликвидносниот ризик на осигурителната компанија се следи врз основа на дефинирани показатели. Ова се следните показатели за ликвидносниот ризик:

- Кумулативниот LCR (коефициент на покриеност на ликвидноста) кон ликвидните резерви (во натамошниот текст: LCR) претставува централен показател за ликвидносниот ризик, со кој ги мериме ликвидносните ризици за сите периоди.
- Индикатор за примарна/оперативна ликвидност;

Индикаторот LCR е модел на готовински тек заснован на методот на ликвидносните празнини. Ова овозможува квантитативна проценка на ликвидносниот ризик во различни идни периоди и сегменти, со единствен LCR показател за ликвидност за проценка на ликвидносниот ризик за различни периоди, и овозможува анализа на ефектите врз ликвидносниот ризик во нормални и стресни околности, како и овозможува испитување на ефективноста на мерките за управување со ликвидносниот ризик.

Оперативната или тековна ликвидност се фокусира на краток временски период и е во надлежност на Секторот за економско-финансиски работи. При управувањето со оперативната ликвидност Друштвото првенствено се раководи од постоечката регулатива, односно „Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност“. Согласно истиот, Друштвото е должно на дневна основа да го пресметува коефициентот на ликвидност, кој што го претставува односот помеѓу ликвидните средства од една, и доспеаните и обврските кои наскоро ќе доспеат од друга страна. Друштвото го достигнува минималното ниво на ликвидност доколку коефициентот на ликвидност изнесува 1 (еден). Дополнително, во Друштвото е донесен и Правилник за управување и Упатство за планирање на ликвидноста, во кои е опишан начинот на кој што овој ризик ќе биде мерен, следен и контролиран, како и мерките за спречување или отстранување на причините за неликвидност.

8.5 Управување со пазарен ризик

Управувањето со пазарниот ризик подразбира ангажирање и одговорност на сите организациони единици и вработени за спроведување на Политиката за управување со ризици. Постоењето на ефективен систем на контрола и лимити, организациона свест за пазарните ризици, како и унапредување на ИТ технологијата, ќе овозможи спроведување на активности кои ја формираат рамката за управување со пазарниот ризик. Освен оваа политика, елементи за управување со пазарните ризици се обезбедени и со други интерни акти на Друштвото.

Пазарниот ризик се однесува на ризик кој, директно или индиректно, е резултат на флукуациите и/или нестабилноста на пазарните цени на средствата и обврските, вклучувајќи го девизниот ризик, каматниот ризик, ризикот од промена на цените на недвижностите, ризик на сопственичките хартии од вредност итн. Одделението за финансии е должно да инвестира во финансиски средства чиј ризик може адекватно да се идентификува, мери, управува и контролира. При поставување на лимити, Друштвото секогаш ќе се води од начелото за усогласеност со регулаторните барања врзани со процесот на вложување. Моменталниот систем на лимити е темелен на постоечката легислатива, која пак е базирана на Солвентност I и правилата за покритие на техничките резерви, структурата на вложување итн.

8.6 Управување со кредитен ризик

Кредитен ризик (credit default risk) претставува ризик кој произлегува од промени, односно пад на кредитната способност на издавателот на хартии од вредност, заемопримателот, како и други должници спрема кои Друштвото има побарувања.

Управувањето со кредитниот ризик подразбира склоп на правила и процеси, како и алокација улогите и одговорностите кои Друштвото ќе ги почитува при вложувањето во инвестиции кои се изложени на кредитен ризик. Ефикасно управување со кредитниот ризик има за цел диверзификација на портфолиото на Друштвото, а се со цел ограничување од концентрација на изложеноста на Друштвото.

Кредитниот ризик не е основен ризик од работењето на Друштвото, но произлегува од активности од основното работење (пр: ризик од ненаплатување на побарувањата од осигурениците, ризик од ненаплатување на побарувањата од реосигурителите итн.). Согласно на тоа, Друштвото сака максимално да го ограничи и контролира кредитниот ризик, односно неговиот апетит за преземање на кредитен ризик е значително помал од апетитот за преземање на осигурителен и пазарен ризик. На тој начин, Друштвото посветува повеќе внимание на управување во рамките на својата основна дејност (продажба на осигурителни полиси и следствено, инвестирање на расположливите средства), со што придонесува кон намалување на својот ризичен профил.

8.7 Внатрешна ревизија

• Службата за внатрешна ревизија организирана е како самостојна, независна организациона единица на Друштвото која е непосредно подредена на Одборот на директори. Службата е функционално и организационо одвоена од другите организациони делови на Друштвото.

• Дејствувањето на внатрешната ревизија е регулирано со закон, важечките меѓународни признати стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, начелата на струката и праксата, внатрешните акти, како и насоки на Службата за внатрешна ревизија на матичното друштво.

• Со својот независен и непристрасен пристап во текот на обавување на своите работи и објавување на резултатите од работењето, како и известување за спроведената внатрешна ревизија, Службата помага на Одборот на директори и на раководните лица во заштита на имотот на Друштвото и во подобрување на квалитетот од работењето, во економично и ефикасно користење на средствата и сигурност на информациите.

• Кај остварување на стратешките цели и деловната политика, Службата допринесува во подобрување на неправилностите и успешноста на постапките во работењето со ризиците, владеење со ризиците и управување со истите со цел остварување на програмата и плановите на Друштвото.

• Со потполен надзор над работењето, Службата проверува дали Друштвото ги извршува своите работи во склад со одредбите на ЗСО, останатите закони, како и внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото.

• Подетално проверува, дали Друштвото води деловни книги и изготвува годишни извештаи, ги вреднува позициите во деловните биланси и годишните сметки и ја известува јавноста за податоците од Годишниот извештај изготвен во согласност со ЗСО, како и во согласност со внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото. Службата, согласно постојните прописи, на редовна основа го известува Одборот на директори за конкретно превземените активности и донесени заклучоци.

8.8 Управување со ризик на измама

Триглав Осигурување АД, Скопје проактивно ги менаџира ризиците од измами, предизвикани како од надворешни фактори (договорувачи на осигурување, осигуреници, посредници, брокери, авто-сервиси, адвокати), така и од внатрешни фактори, односно потенцијалните ризици од измами од лица кои се во работен однос со Друштвото, како и ризиците од измами предизвикани од надворешни фактори со помош на лица кои се во работен однос со Друштвото.

Управувањето со ризиците од надворешни и интерни измами, покрај делот кој ги опфаќа барањата за надомест на штети кај различните видови осигурување, исто така ги опфаќа и различните процеси и деловни активности на Друштвото во останатите домени на работа, како што се маркетинг активностите, процесите на прибава на осигурување, спонзорствата, донациите, поголемите вложувања и инвестиции, процесите на набавки и.т.н.

Триглав Осигурување во текот на 2012 година во доменот на управување со ризици од измами, преку формирање на Службата за спречување, откривање и истрага на измами (СПОРП) на организиран начин отпочна со примена на политика на нулта толеранција кон измами, јасно покажувајќи ја својата посветеност кон проактивна заштита на чесните, регуларни и правно засновани деловни операции на Друштвото. Стратегијата за борба против измами е базирана на три основни столбови – спречување, откривање и истражување на измамите, коишто му овозможуваат на Триглав Осигурување да презема мерки против измамите во делокругот на целокупното свое работење. Друштвото преку работењето на СПОРП, прави напори за сеопфатна примена на добрите практики на меѓународните организации како ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) и IAIS (International Association of Insurance Supervisors) и е посветено на континуирано подобрување на капацитетите и ефикасноста на целокупниот систем на внатрешни контроли поврзани со справувањето со ризици од измами. Во тој дух, на крајот од 2015 година, во согласност со насоките од “SOLVENCY II” директивата, беше воспоставена нова функција за “Усогласеност на работењето”, со именување на координатор за усогласеност на работењето, кој сега е надлежен за управување со ризиците од интерни измами, додека СПОРП продолжува со своето делување во управувањето со ризици од измами поврзани со примарната осигурителна дејност. Преку усогласено работење и континуирана координација на СПОРП со клучните функции – Внатрешна ревизија и Усогласеност на работењето, се овозможува посеопфатно заедничко делување и ефикасно сузбивање на ризиците од измами. На овој начин, овие служби спроведуваат заеднички контролни, но и едукативни активности, насочени кон тоа, вработените на сите хиерархиски нивоа да го разберат значењето на политиката на нулта толеранција кон измами и да се однесуваат усогласено со неа. Превентивното однесување во областа на измамите е дел од корпоративната култура, а TOCK е водечки пример на примена на добри практики во осигурителната индустрија во Македонија.

Во согласност со обновената стратегија за Групаџијата Триглав и насоченоста на групаџијата кон дигитализација и нови технологии, ТОСК континуирано ги следи најсовремените светски текови и во оваа област, и инвестира во нови технологии кои ги подобруваат капацитетите и ефикасноста на друштвото во сузбивањето на измамите.

Така, во 2016 година беше набавена CDR BOSCH (Crash data retrieval) технологија, која на стручните вработени од секторот за штети и регреси, им овозможува да преземат прецизни и фактички податоци, директно од електронските уреди вградени во автомобилите што учествувале во сообраќајни незгоди - за кои се појавува сомнеж за евентуална измама или дилеми околу степенот на одговорноста на учесниците во незгодата.

Во 2017 година беше завршена и имплементацијата на современо, автоматизирано, софтверско решение (FROPS 2.0) за откривање на измами кај побарувањата за надомест на штети, кое во 2018 и 2019 година веќе покажа конкретни резултати и зголемена ефикасност во откривањето на измами. Со овој успешен проект, ТОСК стана првото осигурително друштво во Македонија кое воведе софтвер за откривање на измами во осигурувањето, со што уште еднаш го потврди својот неприкосновен лидерски статус на домашниот пазар, не само во примарната осигурителна дејност, туку и во сегментот на борба против измамите и применувањето нови технологии. Исто така во 2022 година воспоставена е уште една алатка која е дел од софтверот (FROPS 2.0),автоматска линија за пријавување на случаи со сомнение за измама од вработените(FROPS WB) ,која на сите вработени им го олесни проток на информации и архивирање на податоците прибавени за случаи со измама, но активностите во оваа година продолжија и со носење или измена на акти за олеснување работата каде има сомнение за измама и воведува задолжителна употреба на (FROPS WB) таму каде почесто се детектираат случаи со измама и на CDR BOSCH (Crash data retrieval) технологија кај возилата каде е тоа поддржано.

СПОРП службата продолжува континуирани да одржува средби со вработени во секторите и службите кои биле засегнати со измами во осигурување, пренесувајќи им искуства и едукација на вработените, се со цел подигнување на свесноста за ризиците од измами, но и со се почесто презентирање на примери од нови облици на измами и на пропусти поради кој биле реализирани или имало обид за реализирање на измами во осигурувањето. Додека пак за позначајните информации за работата на СПОРП и за борбата против измамата се информира и преку платформата Gecko HRM / Intranet.

СПОРП исто така за заштита на Друштвото од измами редовно предложува и ги презема сите дозволени правни мерки против сторителите на измамите, како и превентивни мерки за спречување од идно нивно настанување.

СПОРП со деталните редовни проверки по сите потребни податоци преку достапните апликации овозможени од Националното Биро за осигурување, навремено го заштитува Друштвото од неосновано побарувани штети докажани со помош на прибавени докази од Други осигурителни компании со кој ја одржува соработката и во поголеми случаи по негова иницијатива заедно започнуваат постапки пред надлежните органи за спречување и санкционирање на сторителите на измами или измами во обид.

9. Поддршка на информатичка технологија

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Триглав осигурување АД Скопје е сервис/поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групаџија Триглав и спроведување на корпорациските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Триглав осигурување АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Службата се состои од две одделенија, Одделение за апликативен развој кој тројца четворица членови и Одделение за инфраструктура кој брои тројца членови. Во 2024 година Одделение за инфраструктура го напуштија Водителот на инфраструктура и Системскиот администратор, кои позиции се пополнија со вработување на нови вработени. Местото за Системски администратор за информатичка безбедност до крајот на годината не е пополнето. Во 2024 година Службата вработува и Самостоен стручен соработник за поддршка на апликативни решенија.

Сите вработени поседуваат највисока Техничка наобразба со добро познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии.

Службата за информатичко комуникациски технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето, учество во унапредување и развој на поединечни модули на ИС, поддршка и учество во изработка на функционални спецификации за нови функционалности, проектни имплементации на ИС, учество во тестирање и обука на корисници, управување со инциденти и доработки;
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуелизација, складирање на податоци, логичко вмрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), база на податоци(MSSQL), безбедност (пристап на корисници, АВ, бекап, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди од АСО и според безбедносните стандарди на Групаџија Триглав;
- Усогласеност на ИТ работењето според локалната законска регулатива и усогласеност на ниво на Групаџија Триглав;
- Управување на ИТ преку следење на ИТ проекти и ресурси и функционирање на Одборот за управување со ИТ, во чии рамки како извршно тело функционира Развоен Совет за управување со развојот на АПО Адинсуре на ниво на Групаџија Триглав

-
- **Поважни проекти во 2024 година на Службата за ИКТ беа:**

Софтвер:

- Развој на апликативни решенија во соработка со други компании (Third party companies) преку веб сервиси (web API) и https протоколи за размена/интеграција на податоци;
- Проширување на онлајн услугите со можност за дигитална пријава на штета по доброволно здравствено осигурување;
- i.triglav мобилна апликација – активности околу поставување на предуслови и дефинирање на следни чекори за имплементација на мобилната апликација.
- DMS – интегрирање на решението со Главниот Деловен Систем во делот на штети;
- Изработка на решение за автоматизирање на регулаторни извештаи користејќи ги базите на DWH.

Хардвер:


- Набавка на 20 преносни компјутери за потребите на ТОСК;
- Замена на 2 рутери во истурени канцеларии;
- Имплементација на ново решение за фиксна телефонија во централа и нејзино подесување.

Останато:

- Извршено ДРП тестирање на ниво на Групаџија Триглав;
- Извршено пенетрациско тестирање;
- Замена на виртуелни машини со постари оперативни системи со понови (ќе се продолжи во 2025);
- План, презентација и спроведување на едукација за информатичка безбедност на сите вработени во Триглав Осигурување АД, Скопје;

10. Вработување и структура на вработени

Вид на вработување	31 декември 2024 (1)	31 декември 2023 (2)	Разлика
Интерни работници	129	128	1
Застапници	76	79	(3)
Вкупно	205	207	(2)
На определено време	28	22	6
На неопределено време	177	185	(8)
Вкупно	205	207	(2)




11. Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни

11.1 Основни податоци за Групацијата

Триглав пензиско друштво АД Скопје е дел од Групацијата Триглав, која претставува водечка осигурително-финансиска групација во Словенија и Адриа регионот, како и во Југоисточна Европа. Групацијата е присутна во шест држави и има околу 5.300 вработени. Основна дејност на Групацијата е осигурителното работење, а остварените приходи изнесуваат над 1,6 милијарди евра.

На 31 декември 2024 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.о.о. Љубљана, која поседува 82,01% од вкупно издадените акции (2023: 82,01%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д., која има 100% учество во Триглав Инт. Холдинска Дружба д.о.о. Љубљана.

Во прилог е структурата на поврзаност помеѓу компаниите во Групација Триглав како што следи:



11.2 Трансакции со поврзани и заинтересирани страни

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните и заинтересирани страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
31 декември 2024	Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Непремичнине	Триглав Загреб	Триглав Недвижен имот	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	66.166	-	136.390	-	-	-	40	409	203.005
Средства од реосигурување	61.457	-	59.443		-	-	-	-	120.900
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	4.563	-	76.947		-	-	-	345	81.855
Останати побарувања	146	-	-		-	-	40	64	250
Обврски	44.299	-	83.762	-	-	-	-	-	128.061
Обврски кон реосигурители	43.808	-	83.762		-	-	-	-	127.570
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-		-	-	-	0	0
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати обврски	491	-	-	0	-	-	-	0	491
Приходи	53.074	-	180.721	-	-	-	535	903	235.233
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	113	251	364
Приходи од провизии и надомести	28.418	-	69.573	-	-	-	-	-	97.991
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	3.883	-	108.802	-	-	-	-	-	112.685
Промена во резерви за штети на реосигурителите	10.711	-	-	-	-	-	-	-	10.711
Останати приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	3.403	-	-	-	-	-	422	652	4.477
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	6.659	-	2.346	-	-	-	-	-	9.005
Расходи	212.328	-	241.041	2.299	112	287	-	2.034	458.101
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	25.094	-	-	-	-	-	25.094
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	31	31
Пренесена премија на реосигурителите	206.143	-	215.947	-	-	-	-	-	422.090
Административни трошоци	6.185	-	-	2.299	112	287	-	2.003	10.886

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
31 декември 2023	Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Склади	Триглав Загреб	Триглав Белград	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	45.070	-	156.479	-	-	-	69	429	202.047
Средства од реосигурување	44.011	-	82.263		-	-	-	-	126.274
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	680	-	74.216		-	-		369	75.265
Останати побарувања	379	-	-		-	-	69	60	508
Обврски	33.854	-	83.113	-	-	-	-	21	116.988
Обврски кон реосигурители	32.853	-	83.113		-	-	-	-	115.966
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-		-	-	-	-	-
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1001	-	-	-	-	-	-	21	1.022
Приходи	27.152	-	134.051	275	-	57	1.086	1.004	163.625
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	316	350	666
Приходи од провизии и надомести	20.938	-	58.781	-	-	-	-	-	79.719
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	755	-	73.720	-	-	-	-	-	74.475
Промена во резерви за штети на реосигурителите	1.722	-	1.550	-	-	-	-	-	3.272
Останати приходи од осигурување	-	-	-	-	-	57	-	-	57
Останати приходи	1.730	-	-	275	-	-	770	654	3.429
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	2.007	-	-	-	-	-	-	-	2.007
Расходи	185.905	-	197.542	-	40	-	-	2.222	385.709
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-	2.503	-	-	-	-	-	2.503
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	148	148
Пренесена премија на реосигурителите	179.821	-	195.039		-	-	-	-	374.860
Административни трошоци	6.084	-	-	-	40	-	-	2.074	8.198

Главен извршен директор

Ѓорѓе Војновиќ



Извршен директор

Војдан Јорданов





Триглав Осигурување АД
Бул. 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2024 година според следните биланси:

1. Биланс на состојба на 31.12.2024 година,
2. Биланс на успех (IPI) за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година.

Член 2

Во билансот на состојба на 31.12.2024 година искажани се следните билансни состојби:

- | | |
|---------------|----------------------|
| - Актива..... | 3.155.936.631 денари |
| - Пасива..... | 3.155.936.631 денари |

Член 3

Во билансот на успех (IPI) за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година искажани се следните состојби:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Вкупни приходи..... | 1.279.291.977 денари |
| - Вкупни расходи..... | 1.214.844.055 денари |
| - Остварена бруто добивка..... | 64.447.922 денари |
| - Данок и придонеси од добивка... | 12.012.687 денари |
| - Нето (чиста) добивка..... | 52.435.235 денари |

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за усвојување на Извештајот на Ревизорите и финансиските извештаи
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година**

Член 1

Се усвојува Извештајот на ревизорите и финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година, потврдени од Ревизорската куќа Форвис Мазарс Ревизија ДОО Скопје.

Член 2

Се усвојуваат финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2024 и

Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	14
Белешки кон финансиските извештаи	16
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, како и за воспоставување интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на ден 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија.

Останато прашање

Ревизијата на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година била извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 12 април 2024 година изразил мислење без резерва.

(продолжува)


ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО СОПСТВЕНИКОТ И РАКОВОДСТВОТО НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговските друштва. Истите беа прифатени и одобрени од раководството и Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје


Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор
Управител


Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор

Скопје, 2 април 2025 година



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	23	36.310	30.346
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		36.310	30.346
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1.956.098	1.769.592
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		150.040	39.037
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	24А	148.831	37.762
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		148.831	37.762
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	24Б	1.209	1.275
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		1.209	1.275
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	25	14.750	15.794
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016	25	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	25	14.750	15.794

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	26	1.791.308	1.714.761
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	26A	1.328.006	1.219.257
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		150.507	146.042
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		1.095.855	992.948
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		67.498	60.656
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		14.146	19.611
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		64.389	30.004
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	26Б	64.389	30.004
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	26B	398.913	465.500
4.1 Дадени депозити	036		344.000	465.500
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038	26Г	-	-
4.4 Останати пласмани	039	26B	54.913	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	27	651.389	651.386
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		95.844	81.724
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		554.417	568.285
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		1.128	1.377
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	28	10.700	12.575
1. Одложени даночни средства	052		10.656	12.529
2. Тековни даночни средства	053		44	46
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		363.342	411.327
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	29	236.156	247.731
1. Побарувања од осигуреници	056		226.133	218.158
2. Побарувања од посредници	057		9.916	29.480
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		107	93
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		88.422	80.293
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		88.422	80.293
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		38.764	83.303
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	30A	33.045	32.194
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	30Б	712	46.179
3. Останати побарувања	066	30B	5.007	4.930
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	31	36.735	30.908
И. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	32A	14.353	17.198
1. Опрема	070		13.766	16.611
2. Останати материјални средства	071		587	587
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	32Б	22.382	13.710
1. Парични средства во банка	073		22.375	13.703
2. Парични средства во благајна	074		7	7
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	33	101.364	109.704
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		13.041	11.603
2. Одложени трошоци на стекнување	080		86.290	95.638
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		2.033	2.463
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		3.155.938	3.015.838
II. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		524.684	471.589

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
ПАСИВА			-	-
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	34	943.979	874.691
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		185.223	185.223
1. Запишан капитал од обични акции	087		185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		41.972	41.972
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		(95.527)	(112.382)
1. Материјални средства	092		377	377
2. Финансиски вложувања	093		(95.904)	(112.758)
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		433.975	460.039
1. Законски резерви	096		412.786	397.034
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		21.189	63.005
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		325.901	252.581
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		52.435	47.257
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	39	1.914.987	1.871.664
I. Бруто резерви за преносни премии	107		632.706	574.497
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		1.274.916	1.292.018
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		7.365	5.149
V. Бруто еквализациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	40	28.783	27.599
1. Резерви за вработени	115		19.379	18.195
2. Останати резерви	116		9.404	9.404

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

		Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	41	4.255	1.803
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		4.255	1.803
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		212.451	188.115
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	42	-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	42	158.431	126.333
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		158.431	126.333
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	43	54.020	61.782
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		31.315	35.016
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		140	140
3. Останати обврски	133		22.565	26.626
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	44	51.483	51.966
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
II. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		3.155.938	3.015.838
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		524.684	471.589

Белешките на страните 16 – 78 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1.279.292	1.235.059
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	10	1.083.843	1.066.756
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		1.618.108	1.472.638
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		490.176	435.167
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		58.209	(38.307)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		14.120	(9.022)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	11	66.426	57.641
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		1.876	1.876
2.1 Приходи од наемнини	213		1.876	1.876
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		60.773	52.249
4. Позитивни курсни разлики	217		4	55
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		243	4
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		2.913	2.675
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		1.882	2.124
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		1.031	551
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		617	782

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	12	103.827	89.255
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	12	8.259	8.514
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	13	16.937	12.893
B. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1.214.844	1.180.156
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	14	594.485	572.163
1. Бруто исплатени штети	228		737.255	596.627
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		24.255	18.618
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		115.281	83.797
5. Промени во бруто резервите за штети	232		(17.102)	564.410
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		(13.868)	486.459
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		2.466	2.122
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		2.466	2.122
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		2.216	2.411
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		(250)	289

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	15	44.411	34.027
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		657	2.193
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		43.754	31.834
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		517.130	513.253
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	16	202.949	219.223
1.1 Провизија	253		95.155	107.123
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		97.478	98.749
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		968	2.019
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		9.348	11.332
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	17	314.181	294.030
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		15.362	16.175
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258		118.179	105.145
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		66.714	60.212
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		6.294	5.553
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		27.870	24.986
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		17.302	14.394
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		739	720
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260		179.899	171.988
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		150.706	138.763
2.4.2 Материјални трошоци	260б		17.180	17.542
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		12.013	15.683

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка) (продолжение)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	18	634	833
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		66	60
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		2	118
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		566	655
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	19	57.987	63.803
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		57.987	63.803
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20	(3.684)	(7.970)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	21	1.415	1.925
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		64.448	54.903
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	22	12.013	7.646
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		52.435	47.257
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Белешките на страните 16 – 78 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 78 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 27.02.2025 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ
 Главен извршен директор




Г-дин Војдан Јорданов
 Извршен директор



ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	а		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1.598.608	1.502.541
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.522.116	1.448.441
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	27.138	2.982
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	49.354	51.118
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1.524.619	1.394.153
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	692.512	592.614
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	277.571	283.438
4. Надоместоци и други лични расходи	310	213.814	198.220
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	328.479	306.160
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	11.765	13.375
8. Останати одливи од редовни активности	314	478	346
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	73.989	108.388
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	б	-	-
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	1.141.431	722.016
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	11.910	291
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	1.076.112	680.643
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	661	763
8. Приливи од камати	325	52.748	40.319

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ПТ: Извештај за паричните текови (продолжение)

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	1.206.847	835.157
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	6.409	14.059
2. Одливи по основ на материјални средства	328	125.757	868
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	1.074.681	820.230
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	65.416	113.141
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	В	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	2.740.039	2.224.557
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	2.731.466	2.229.310
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	8.573	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	4.753
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	13.710	18.450
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	99	13
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	22.382	13.710

Белешките на страните 16 – 78 се составен дел на овие финансиски извештаи

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акцион ерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалориз ациона резерва	Нераспредел ена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	185.223	41.972	383.541	-	-	60.034	443.575	-	(119.717)	228.566	40.478	820.097
Промена во сметководствените политики	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	II2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	185.223	41.972	383.541	-	-	60.034	443.575	-	(119.717)	228.566	40.478	820.097
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	7.335	-	47.257	54.592
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.257	47.257
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.335	-	-	7.335
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.335	-	-	7.335
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	13.493	-	-	2.970	16.463	-	-	24.015	(40.478)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	13.493	-	-	2.970	16.463	-	-	24.015	(40.478)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	185.223	41.972	397.034	-	-	63.004	460.038	-	(112.382)	252.581	47.257	874.689

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

ПК: Извештај за промени во капиталот (продолжение)

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	185.223	41.972	397.034	-	-	63.004	460.038	-	(112.382)	252.581	47.257	874.689
Промена во сметководствените политики	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	185.223	41.972	397.034	-	-	63.004	460.038	-	(112.382)	252.581	47.257	874.689
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	16.855	-	52.435	69.290
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.435	52.435
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.855	-	-	16.855
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.855	-	-	16.855
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	15.752	-	-	(41.815)	(26.063)	-	-	73.320	(47.257)	(0)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	15.752	-	-	(41.815)	(26.063)	-	-	73.320	(47.257)	(0)
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	185.223	41.972	412.786	-	-	21.189	433.975	-	(95.527)	325.901	52.435	943.979

Белешките на страните 16 – 78 се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своео осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година се промени сопственичката структура на А.Д за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана, кога исто така, беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2024 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (82,01%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

2. Органи на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Ревизорска комисија

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – извршен член - главен извршен директор; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Војдан Јорданов MScBA – извршен член - извршен директор; магистер на науки за бизнис администрација, менаџмент на иновации;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА – неизвршен член; магистер по бизнис администрација;

2. Органи на Друштвото (продолжение)

- Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, магистер по финансии;
- Г-дин Матеј Ферлан, MBA – независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација и
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, дипломиран економист- независен неизвршен член,
- Г-дин Матеј Нарат, магистер по економија - независен неизвршен член.

Во текот на 2024 година, Одборот на директори одржа единаесет (11) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 4 (четири) члена и тоа:

- г-ѓа Матеја Гержина, претседател на Ревизорската комисија;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Миран Крашевец.

Во временскиот период од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година Ревизорската комисија одржа шест (6) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

3. Вработени

На 31 декември 2024 година, Друштвото имаше 205 вработени (2023: 207) од кои што 129 се интерно вработени (2023: 128), а 76 (2023: 79) се застапници.

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/22 и 272/24), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во „Правилникот за водење сметководство“ во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ објавен во Службен весник број 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021, и се презентирани во согласност со „Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување“ објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022).

На 3 април 2024 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство („Службен весник“ 75/2024) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2023 година. Овој правилник ќе стапи во примена од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 Договори за осигурување и МСФИ 9 Финансиски инструменти, кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година.

МСФИ 16 „Лизинг“ (МСФИ 16) - обезбедува сеопфатен модел за идентификација на договорите за наем и нивниот третман во финансиските извештаи и за наемодавателите и за наемопримачите. Друштвото ја избра делумно ретроспективната примена на МСФИ 16. Следствено, Друштвото ќе признае средство со право на користење на денот на почетна примена на износ еднаков на обврската за лизинг. Ефектите на 1 јануари 2025 година се како што следува: средство со право на користење и обврски за лизинг во износ од 14.260 илјади денари.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- ☐ средствата расположливи-за-продажба, а кои се мерат по објективна вредност,
- ☐ финансиски средства за тргување, а кои се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „денари“), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

4. Основа за изготвување (продолжение)**(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2024 и 2023 година беа како што следи:

	2024	2023
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4950	61,4950

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети (продолжение)

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување (продолжение)

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат:

- Трошоци за провизија,
- Бруто плати на вработени во внатрешната продажна мрежа,
- Трошоци за одобрени бонуси и попусти за склучени договори за осигурување и
- останати директни трошоци за стекнување на полиси за осигурување кои се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки договори за осигурување.

Друштвото не ги одложува трошоците кои:

- Би настанале без оглед дали е склучен или не договор за осигурување,
- Не може директно да се поврзат со конкретен договор за осигурување.

Трошоците за стекнување се одложуваат на принцип конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија, односно на pro rata temporis методот.

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

(iv) Приходи од наем

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(г) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**(е) Недвижности и опрема (продолжение)**

Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства**(i) Собствени средства**

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Компјутерски програми за долгорочна примена (основен оперативен систем)	10%
Останати компјутерски програми	20%
Други нематеријални права	20%

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. С. Македонија им се оневозможи да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположливи-за- продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(с) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштет ување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за- продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за- продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ј) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

(л) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(љ) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2024 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	52.435	943.979	208.396	184.485	453%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	53.764	945.308	208.396	184.485	454%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	51.107	942.651	208.396	184.485	452%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	22.711	914.255	208.396	184.485	439%	(14%)
5% намалување на настанати штети	82.160	973.704	208.396	184.485	467%	14%
2% зголемување на вкупните трошоци	40.077	931.621	208.396	184.485	447%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	64.793	956.337	208.396	184.485	459%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	55.061	946.605	208.396	184.485	454%	1%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	49.809	941.353	208.396	184.485	452%	(1%)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	47.257	874.689	197.911	184.840	442%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	48.410	875.842	197.911	184.840	443%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	46.104	873.536	197.911	184.840	441%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	18.649	846.081	197.911	184.840	428%	(14%)
5% намалување на настанати штети	75.865	903.297	197.911	184.840	456%	14%
2% зголемување на вкупните трошоци	35.140	862.572	197.911	184.840	436%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	59.374	886.806	197.911	184.840	448%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	50.527	877.959	197.911	184.840	444%	2%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	43.987	871.419	197.911	184.840	440%	(2%)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2024 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.644.327 илјади денари (2023: 1.561.782 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, како и државни обврзници.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	22.382	13.710
Депозити во банки	344.000	465.500
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	1.181.613	1.009.217
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	-	12.299
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	17.798	11.442
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	-	0
Вложувања во инвестициони фондови	78.535	49.615
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	1.644.328	1.561.783
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.914.987	1.871.664
Дел за реосигурителот	(651.389)	(651.386)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	1.263.598	1.220.278
Усогласеност на средствата и обврските	380.729	341.505

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување” паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република С. Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2024 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 1,36% (2023: 0,83%), депозитите во банки изнесуваат 20,92% (2023: 28,31%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 71,86% (2023: 61,38%), обврзниците издадени од правни лица изнесуваат 0 % (2023: 0,75%) акциите изнесуваат 1,08% (2023: 0,70%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 4,78% (2023: 3,02%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 0% (2023: 0%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфламации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република С. Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Карактеристики (продолжение)

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република С. Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Осигурување на возила (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република С.Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се не diskonтирани и се некаматоносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	14.750	14.750	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.328.006	-	106.973	16.435	27.100	386.105	709.750	81.643
Финансиски вложувања за тргување		64.389	-	-	-	-	-	-	64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	398.913	-	69.913	25.000	201.000	103.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	651.389	-	-	-	-	-	-	651.389
Одложени и тековни даночни средства	28	10.700	-	-	-	-	-	-	10.700
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	236.156	-	-	-	-	-	-	236.156
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		88.422	-	-	-	-	-	-	88.422
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	38.764	-	-	-	-	-	-	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	22.382	-	-	-	-	-	-	22.382
Активни временски разграничувања	33	101.364	-	-	-	-	-	-	101.364
Вкупно средства		2.955.235	14.750	176.886	41.435	228.100	489.105	709.750	1.295.209
Обврски									
Бруто технички резерви	39	(1.914.987)	-	-	-	-	-	-	(1.914.987)
Останати резерви	40	(28.783)	-	-	-	-	-	-	(28.783)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(4.255)	-	-	-	-	-	-	(4.255)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(158.431)	-	-	-	-	-	-	(158.431)
Останати обврски	43	(54.020)	-	-	-	-	-	-	(54.020)
Пасивни временски разграничувања	44	(51.483)	-	-	-	-	-	-	(51.483)
Вкупно обврски		(2.211.959)	-	-	-	-	-	-	(2.211.959)
Неусогласеност на средствата и обврските		743.280	14.750	176.886	41.435	228.100	489.105	709.750	(916.750)

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	15.794	15.794	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.219.257	-	-	3.333	142.709	334.940	658.009	80.266
Финансиски вложувања за тргување		30.004	-	-	-	-	-	-	30.004
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	465.500	-	69.500	35.000	167.000	194.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	651.386	-	-	-	-	-	-	651.386
Одложени и тековни даночни средства	28	12.575	-	-	-	-	-	-	12.575
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	247.731	-	-	-	-	-	-	247.731
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		80.293	-	-	-	-	-	-	80.293
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	83.303	-	-	-	-	-	-	83.303
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	13.710	-	-	-	-	-	-	13.710
Активни временски разграничувања	33	109.704	-	-	-	-	-	-	109.704
Вкупно средства		2.929.257	15.794	69.500	38.333	309.709	528.940	658.009	1.308.972
Обврски									
Бруто технички резерви	39	(1.871.664)	-	-	-	-	-	-	(1.871.664)
Останати резерви	40	(27.599)	-	-	-	-	-	-	(27.599)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(1.803)	-	-	-	-	-	-	(1.803)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(126.333)	-	-	-	-	-	-	(126.333)
Останати обврски	43	(61.781)	-	-	-	-	-	-	(61.781)
Пасивни временски разграничувања	44	(51.966)	-	-	-	-	-	-	(51.966)
Вкупно обврски		(2.141.147)	-	-	-	-	-	-	(2.141.147)
Неусогласеност на средствата и обврските		788.110	15.794	69.500	38.333	309.709	528.940	658.009	(832.175)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Вложувања за тргување		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<i>Во илјади денари</i>										
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	345.993	377.353					94.008	94.008		
Исправка на вредноста на побарувањата	(291.211)	(321.897)	-	-	-	-	(94.008)	(94.008)	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	54.782	55.456	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста										
до 3 месеци	30.001	29.225	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.001	29.225	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	151.373	163.050	1.328.006	1.219.257	64.389	30.004	398.913	465.500	22.382	13.710
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	527.367	569.628	1.328.006	1.219.257	64.389	30.004	492.921	559.508	22.382	13.710
Вкупна исправка на вредноста	(291.211)	(321.897)	-	-	-	-	(94.008)	(94.008)	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	236.156	247.731	1.328.006	1.219.257	64.389	30.004	398.913	465.500	22.382	13.710

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група	14.750	-	-	-	14.750
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети					
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.011.595	316.411	-	-	1.328.006
Финансиски вложувања за тргување	64.389	-	-	-	64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	398.913	-	-	-	398.913
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	171.059	480.261	69	651.389
Одложени и тековни даночни средства	10.700	-	-	-	10.700
Побарувања од непосредни работи на осигурување	236.156	-	-	-	236.155
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	59.843	27.503	1.076	-	88.422
Останати побарувања	36.122	2.642	-	-	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	20.926	291	1.165	-	22.383
Активни временски разграничувања	101.364	-	-	-	101.365
Вкупно средства	1.954.758	517.906	482.502	69	2.955.236
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.709.149)	(164.872)	(688)	(40.278)	(1.914.987)
Останати резерви	(28.783)	-	-	-	(28.783)
Одложени и тековни даночни обврски	(4.255)	-	-	-	(4.255)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(54.435)	(88.657)	(14.023)	(1.316)	(158.431)
Останати обврски	(52.241)	(1.779)	-	-	(54.020)
Пасивни временски разграничувања	(51.483)	-	-	-	(51.483)
Вкупно обврски	(1.900.346)	(255.308)	(14.711)	(41.594)	(2.211.959)
Нето вредност	54.416	262.598	467.791	(41.525)	743.280

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група	15.794	-	-	-	15.794
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети					
Финансиски вложувања расположливи за продажба	809.826	409.431	-	-	1.219.257
Финансиски вложувања за тргување	30.004	-	-	-	30.004
Депозити, заеми и останати пласмани	465.500	-	-	-	465.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	171.156	480.162	68	651.386
Одложени и тековни даночни средства	12.575	-	-	-	12.575
Побарувања од непосредни работи на осигурување	247.731	-	-	-	247.731
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	49.583	29.020	1.690	-	80.293
Останати побарувања	81.216	2.087	-	-	83.303
Парични средства и останати парични еквиваленти	13.078	531	49	52	13.710
Активни временски разграничувања	109.704	-	-	-	109.704
Вкупно средства	1.835.011	612.225	481.901	120	2.929.257
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.616.535)	(204.197)	(691)	(50.241)	(1.871.664)
Останати резерви	(27.599)	-	-	-	(27.599)
Одложени и тековни даночни обврски	(1.803)	-	-	-	(1.803)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(51.365)	(68.205)	(6.413)	(350)	(126.333)
Останати обврски	(47.719)	(12.856)	-	(1.207)	(61.782)
Пасивни временски разграничувања	(51.966)	-	-	-	(51.966)
Вкупно обврски	(1.796.987)	(285.258)	(7.104)	(51.798)	(2.141.147)
Нето вредност	38.024	326.967	474.797	(51.678)	788.110

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2024 година е како што следи:

Во илјади денари

Средства

Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

Финансиски вложувања расположливи за продажба

Финансиски вложувања за тргување

Депозити, заеми и останати пласмани

Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

Одложени и тековни даночни средства

Побарувања од непосредни работи на осигурување

Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

Останати побарувања

Парични средства и останати парични еквиваленти

Активни временски разграничувања

Вкупно средства

Обврски

Бруто технички резерви

Останати резерви

Одложени и тековни даночни обврски

Обврски од непосредни работи на осигурување

Обврски од работи на соосигурување и реосигурување

Останати обврски

Пасивни временски разграничувања

Вкупно обврски

Неусогласеност на средствата и обврските

	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	14.750	-	-	14.750
Финансиски вложувања расположливи за продажба	232.151	386.105	709.750	1.328.006
Финансиски вложувања за тргување	64.389			64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	295.913	103.000	-	398.913
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	651.389	-	-	651.389
Одложени и тековни даночни средства	(1.281)	290	11.691	10.700
Побарувања од непосредни работи на осигурување	236.156	-	-	236.156
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	88.422	-	-	88.422
Останати побарувања	38.764	-	-	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	22.382	-	-	22.382
Активни временски разграничувања	101.364	-	-	101.364
Вкупно средства	1.744.399	489.395	721.441	2.955.235
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.914.987)	-	-	(1.914.987)
Останати резерви	(18.189)	(2.701)	(7.893)	(28.783)
Одложени и тековни даночни обврски	(4.255)			(4.255)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(158.431)	-	-	(158.431)
Останати обврски	(54.020)	-	-	(54.020)
Пасивни временски разграничувања	(51.483)	-	-	(51.483)
Вкупно обврски	(2.201.365)	(2.701)	(7.893)	(2.211.959)
Неусогласеност на средствата и обврските	(456.966)	486.694	713.548	743.276

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2023 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	15.794	-	-	15.794
Финансиски вложувања расположливи за продажба	226.308	334.940	658.009	1.219.257
Финансиски вложувања за тргување	30.004			30.004
Депозити, заеми и останати пласмани	271.500	194.000	-	465.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	651.386	-	-	651.386
Одложени и тековни даночни средства	(481)	(38)	13.094	12.575
Побарувања од непосредни работи на осигурување	247.731	-	-	247.731
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	80.293	-	-	80.293
Останати побарувања	83.303	-	-	83.303
Парични средства и останати парични еквиваленти	13.710	-	-	13.710
Активни временски разграничувања	109.704	-	-	109.704
Вкупно средства	1.729.252	528.902	671.103	2.929.257
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.871.664)	-	-	(1.871.664)
Останати резерви	(18.280)	(2.271)	(7.048)	(27.599)
Одложени и тековни даночни обврски	(1.803)			(1.803)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(126.333)	-	-	(126.333)
Останати обврски	(61.782)	-	-	(61.782)
Пасивни временски разграничувања	(51.966)	-	-	(51.966)
Вкупно обврски	(2.131.828)	(2.271)	(7.048)	(2.141.147)
Неусогласеност на средствата и обврските	(402.576)	526.631	664.055	788.110

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Чувани за тргување	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2024								
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	-	1.328.006	-	1.328.006	1.328.006
Финансиски вложувања за тргување	26Б	-	-	64.389	-	-	64.389	64.389
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	398.913	-	-	-	-	398.913	398.913
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	651.389	-	-	-	-	651.389	651.389
Побарувања по основ на осигурување	29	236.156	-	-	-	-	236.156	236.156
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		88.422	-	-	-	-	88.422	88.422
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	38.764	-	-	-	-	38.764	38.764
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	22.382	-	-	-	-	22.382	22.382
		1.436.026	-	64.389	1.328.006	-	2.828.421	2.828.421
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	-	-	-	-	158.431	158.431	158.431
Останати обврски	43	-	-	-	-	54.020	54.020	54.020
		-	-	-	-	212.451	212.451	212.451
31 декември 2023								
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	-	1.219.257	-	1.219.257	1.219.257
Финансиски вложувања за тргување	26Б	-	-	30.004	-	-	30.004	30.004
Депозити, заеми и останати пласмани	26В, 26Г	465.500	-	-	-	-	465.500	465.500
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	651.386	-	-	-	-	651.386	651.386
Побарувања по основ на осигурување	29	247.731	-	-	-	-	247.731	247.731
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		80.293	-	-	-	-	80.293	80.293
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	83.303	-	-	-	-	83.303	83.303
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	13.710	-	-	-	-	13.710	13.710
		1.541.923	-	30.004	1.219.257	-	2.791.184	2.791.184
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	-	-	-	-	126.333	126.333	126.333
Останати обврски	43	-	-	-	-	61.781	61.781	61.781
		-	-	-	-	188.114	188.114	188.114

9. Оперативни сегменти***Продукти, услуги и главни потрошувачи***

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во С.Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	Р. С. Македонија	Останати земји	Вкупно
2024			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.618.108	-	1.618.108
Приходи од вложувања	66.426		66.426
Приходи од провизии од реосигурување	103.827	-	103.827
2023			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.472.638	-	1.472.638
Приходи од вложувања	57.641		57.641
Приходи од провизии од реосигурување	89.255	-	89.255

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

10. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2024 година:

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
<i>Во илјади денари</i>					
Осигурување од незгода	130.796	3.195	(15.236)	(58)	118.697
Здравствено осигурување	220.790	(21.199)	(33.460)	1.677	167.808
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	178.593	(4.398)	(22.100)	(115)	151.980
Одговорност кон трети лица	483.913	(5.776)	(75.104)	1.224	404.257
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	358.331	(14.082)	(196.282)	5.925	153.892
Осигурување на стока во превоз	35.197	(1.257)	(31.158)	817	3.599
Општа одговорност	50.798	(1.294)	(42.231)	3.141	10.414
Останато	159.690	(13.398)	(74.605)	1.509	73.196
Вкупно премии	1.618.108	(58.209)	(490.176)	14.120	1.083.843

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2023 година:

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
<i>Во илјади денари</i>					
Осигурување од незгода	126.347	5.328	(13.227)	162	118.610
Здравствено осигурување	156.623	(9.492)	(19.711)	(1.152)	126.268
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	172.849	(3.674)	(21.610)	562	148.127
Одговорност кон трети лица	489.933	41.405	(82.031)	(813)	448.494
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	318.261	2.332	(169.549)	(3.244)	147.800
Осигурување на стока во превоз	27.392	2.878	(25.095)	(2.626)	2.549
Општа одговорност	46.287	(4.085)	(34.636)	629	8.195
Останато	134.946	3.615	(69.308)	(2.540)	66.713
Вкупно премии	1.472.638	38.307	(435.167)	(9.022)	1.066.756

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***11. Приходи од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	17.219	11.616
- Вложувања расположливи за продажба	43.554	40.633
Приходи од закупнини	1.876	1.876
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	2.914	2.675
Позитивни курсни разлики	4	55
Нереализирани добивки на финансиски имот	243	4
Дивиденди	340	549
Останато	276	233
	66.426	57.641

12. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Приходи од провизии од реосигурување	103.827	89.255
Приходи од регреси гарантен фонд	3.673	3.963
Приходи од услужни штети	1.288	1.668
Останато	3.298	2.883
	112.086	97.769

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

13. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Судски спорови	6.767	8.351
Приходи од интелектуални услуги	3.478	1.969
Приходи по основ отпис на обврски	220	866
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	380	509
Останати приходи	6.092	1.198
	16.937	12.893

Приходите од судски спорови се однесуваат на камати од регресни побарувања, а кои се добиени преку судска постапка каде што Друштвото се јавува како тужител.

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

14. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	98.474	4.027	(12.589)	(1.249)	(27)	88.636
Здравствено осигурување	139.309	9.050	(15.878)	150	(18)	132.613
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	106.066	(4.561)	(11.628)	(94)	(14.281)	75.502
Одговорност кон трети лица	253.263	(41.524)	(55.882)	25.591	(8.912)	172.537
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на Имот	107.011	6.788	(15.237)	2.073	(796)	99.840
Осигурување на стока во превоз	104	142	(182)	(104)	-	(40)
Општа одговорност	1.301	9.078	(370)	(8.311)	-	1.698
Останато	31.727	(102)	(3.515)	(4.188)	(221)	23.701
Вкупно	737.255	(17.102)	(115.281)	13.868	(24.255)	594.485

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	91.479	(5.746)	(9.611)	(86)	(8)	76.028
Здравствено осигурување	103.888	6.798	(9.819)	(147)	(600)	100.120
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	101.012	495.788	(12.854)	(479.630)	(7.757)	96.559
Одговорност кон трети лица	219.619	57.299	(34.434)	(5.957)	(10.005)	226.522
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на Имот	55.807	4.275	(13.760)	(160)	(96)	46.066
Осигурување на стока во превоз	358	(124)	(287)	564	-	511
Општа одговорност	494	7.882	(506)	(3.075)	-	4.795
Останато	23.970	(1.762)	(2.526)	2.032	(152)	21.562
Вкупно	596.627	564.410	(83.797)	(486.459)	(18.618)	572.163

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување***Во илјади денари*

	2024	2023
Кои не зависат од резултатот		
Осигурување од незгода	2.635	607
Здравствено осигурување	16.040	9.808
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	12.387	11.742
Осигурување на стока во превоз	915	1.030
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	9.452	6.977
Одговорност кон трети лица	1.332	999
Општа одговорност	828	665
Останато	165	6
	43.754	31.834
Кои зависат од резултатот	657	2.193
Вкупно	44.411	34.027

16. Трошоци за стекнување*Во илјади денари*

	2024	2023
Провизија од осигурување	95.155	107.123
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	97.478	98.749
Трошоци за маркетинг	-	-
Трошоци за репрезентација	-	-
Трошоци за печатење на полиси за премија	968	2.019
Промена во одложени трошоци за стекнување	9.348	11.332
	202.949	219.223

Трошоците за стекнување вклучуваат трошоци за провизија, бруто плати на вработени во внатрешната продажна мрежа, трошоци за одобрени бонуси и попусти за склучени договори за осигурување и останати директни трошоци за стекнување на полиси за осигурување кои се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки договори за осигурување. Трошоците за стекнување се одложуваат на принцип конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија, односно на *pro rata temporis* методот.

Во рамки на позицијата „Провизија од осигурување,, и „плати за внатрешната продажна мрежа“ се вклучени и провизии за интерната и екстерната продажна мрежа пресметани на база на фактурирана премија. Овие провизии почнаа да се пресметуваат од 2022 година согласно „Упатството за евидентирање на трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување по однос на склучени договори за осигурување во деловната евиденција на друштвата за неживотно осигурување“ пропишано од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***17. Административни трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2024	2023
Останати трошоци за вработени		118.179	105.145
Трошоци за маркетинг		51.666	47.416
Материјали и трошоци за одржување		32.446	37.176
Наеми		34.699	31.840
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	29А	7.427	8.786
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		739	720
Трошоци за спонзорства и донации		8.408	7.249
Телефонски и ПТТ трошоци		6.943	7.005
Трошоци за репрезентација		10.870	9.398
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	20А	1.865	1.959
Патни трошоци		5.184	5.019
Премии за осигурување		3.751	4.170
Амортизација на нематеријални средства	19	6.070	5.430
Надоместоци на членови од Одбор на директори и Одбор на ревизија		3.061	2.719
Банкарски услуги		3.444	3.247
Трошоци за ревизија		1.496	1.731
Адвокатски, нотарски трошоци, трошоци за извршители итн		4.784	5.507
Трошоци за стручно усовршување		2.695	1.621
Останато		10.454	7.892
		314.181	294.030

Позицијата „Останати трошоци за вработените“ ги опфаќа бруто платите и останатите трошоци (регрес, новогодишен надомест итн.) на вработените надвор од внатрешната продажна мрежа.

18. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>		2024	2023
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	66	60
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	-
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти		-	-
Останати трошоци од вложувања		568	773
		634	833

Вредносно усогласување

<i>Во илјади денари</i>		2024	2023
На 1 јануари		307	-
Зголемување	24Б	-	307
Ослободување	24Б	-	-
На 31 декември		307	307

Вредносното усогласување се однесува на материјалните средства кои не служат за вршење на дејноста.

Во текот на 2023 беше извршена рекласификација на едно средство од „градежен објект кој служи за дејноста“ во „градежен објект кој служи за дејноста“ (вложување во недвижност)

19. Останати осигурително технички трошоци

Во илјади денари	2024	2023
Пожарен придонес	17.534	16.954
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	6.491	8.920
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	12.143	10.663
Адвокатски, нотарски и судски трошоци за реализирање на премија, штети и регреси	7.624	9.840
Трошоци за асистенција	6.441	9.340
Придонес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	4.620	4.703
Трошоци за финансирање на Национално биро	3.093	3.287
Трошоци од минати години	-	4
Останато	41	92
	57.987	63.803

20. Вредносно усогласување на побарувањата

Во илјади денари	2024	2023
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	(3.684)	(7.970)
	(3.684)	(7.970)

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Исправките на вредност се прикажани во табелата подолу:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Г	подолг од 365 дена	100%

21. Останати расходи

Во илјади денари	2024	2023
Негативни курсни разлики на девизни обврски	1.633	903
Вредносно усогласување на останати побарувања	(225)	(313)
Судски спорови, казни и надоместоци	-	-
Расходување и продажба на нематеријални и материјални средства	3	24
Останато	4	1.311
	1.415	1.925

22. Данок од добивка**Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка**

Во илјади денари	2024	2023
Тековна година		
Данок на добивка	8.665	7.646
Минимален глобален данок	3.348	-
	12.013	7.646

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2024	2023
Добивка пред оданочување	64.448	54.903
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2023: 10%)	6.445	5.490
Расходи непризнаени за даночни цели	2.428	2.380
Даночно ослободени приходи	(208)	(224)
Минимален глобален данок	3.348	-
	12.013	7.646

На 3 јануари 2025 година, во согласност со Директивата на Советот (ЕУ) 2022/2523 и правилата на ОЕЦД, Р.С. Македонија го вовеле Глобалниот минимален данок на добивка од 15%. Законот се применува ретроактивно (почнувајќи од финансиската 2024 година) на мултинационални и големи домашни групи со приходи над 750 милиони евра во најмалку две од претходните четири фискални години. Дополнително, составните субјекти кои се наоѓаат во Македонија треба да имаат квалификуван приход од над 10 милиони евра и просечната квалификувана добивка да е повисока од еден милион евра.

Триглав Групацјата и Друштвото ги исполнуваат условите и се предмет на овој минимален данок во рамките на своето работење. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок не е објавен до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, а треба да биде пропишан од Министерот за финансии до крајот на 2025 година. Соодветно, точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок, а кои важат за годината што завршува на 31 декември 2024 година, ќе бидат дополнително утврдени. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година изнесува 13,4%. Друштвото евидентираше расходи за минимален глобален данок во износ од 3.348 илјади денари на 31 декември 2024 година,

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2020 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

23. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2024 и 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>		Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2023 година		82.908	7.419	90.327
Зголемување		9.935	-	9.935
Намалување		-	(834)	(834)
На 31 декември 2023 година		92.843	6.585	99.428
На 1 јануари 2024 година		92.843	6.585	99.428
Зголемување		17.197	-	17.197
Намалување		-	(5.164)	(5.164)
На 31 декември 2024 година		110.040	1.421	111.461
Амортизација				
На 1 јануари 2023 година		63.652		63.652
Амортизација за годината	17	5.430		5.430
Отуѓување и расходување		-	-	-
На 31 декември 2023 година		69.082	-	69.082
На 1 јануари 2024 година		69.081	-	69.081
Амортизација за годината	17	6.070	-	6.070
Отуѓување и расходување		-	-	-
На 31 декември 2024 година		75.151	-	75.151
Нето сметководствена вредност				
На 31 декември 2023 година		23.761	6.585	30.346
На 31 декември 2024 година		34.889	1.421	36.310

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

24. А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>		Градежни и објекти	Аванси и капари за градежни и објекти	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2023 година		80.782		80.782
Рекласификација во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		(2.637)		(2.637)
На 31 декември 2023 година		78.145		78.145
На 1 јануари 2024 година		78.145	-	78.145
Зголемување		-	119.375	119.375
Отуѓување и расходување		(14.012)	-	(14.012)
На 31 декември 2024 година		64.133	119.375	183.508
Исправка				
На 1 јануари 2023 година		39.418		39.418
Амортизација за годината	17	1.959		1.959
Рекласификација во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		(994)		(994)
На 31 декември 2023 година		40.383		40.383
На 1 јануари 2024 година		40.383		40.383
Амортизација за годината	17	1.865		1.865
Отуѓување и расходување		(7.571)		(7.571)
На 31 декември 2024 година		34.677	-	34.677
Нето сметководствена вредност				
На 31 декември 2023 година		37.762	-	37.762
На 31 декември 2024 година		29.456	119.375	148.831

Во текот на 2024 година, согласно склучен предоговор, Друштвото уплати капар во износ од 54.793 илјади денари и аванс во износ од 64.582 илјади денари за стекнување со недвижен имот (деловен простор) за сопствени потреби во Скопје (белешка 36). Согласно одредбите на предоговорот, остатокот од договорениот износ ќе биде исплатен по целосното завршување на објектот, чиј завршеток се очекува во текот на 2025 година.

Понатаму, во текот на 2024 година беа продадени два објекти по цена од 10.935 илјади денари (без ДДВ) и остварена капитална добивка од 4.495 илјади денари.

На 31 декември 2024 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2023: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2024 година изнесува 53.685 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

24 Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

Во илјади денари	Белешка	2024	2023
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари		2.330	-
Намалување		-	-
Рекласификација од земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	2.637
Вредносно усогласување	18	-	(307)
Состојба на 31 декември		<u>2.330</u>	<u>2.330</u>
Амортизација			
Состојба на 1 јануари		1.055	-
Амортизација за годината	18	66	60
Рекласификација од земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	995
Намалување		-	-
Состојба на 31 декември		<u>1.121</u>	<u>1.055</u>
Нето сметководствена вредност			
На 1 јануари		<u>1.275</u>	-
На 31 декември		<u>1.209</u>	<u>1.275</u>

На 31 декември 2024 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2023: нема).

Приходите од закупнина од просториите се во износ од 1.876 илјади денари и се дел од “Приходи од вложувања” во белешка 11 (2023: 1.876 илјади денари).

25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети

Во илјади денари	2024	2023
Вложување во Национално биро на Р.С. Македонија	14.750	15.794
	<u>14.750</u>	<u>15.794</u>

Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 487 илјади денари (2023: 436 илјади денари).

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Р. С. Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***26. А) Финансиски средства расположливи за продажба**

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Вложувања во обврзници кои се водат по објективна вредност	1,246,362	1,138,990
Вложувања во акции и удели кои се водат по објективна вредност	67.498	60.656
Вложувања во инвестициски фондови кои се водат по објективна вредност	14.146	19.611
	1.328.006	1.219.257

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*). Заклучно со 31 декември 2024 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 1,246,362 илјади денари издадени од Министерството за финансии на Р.С. Македонија со рок на доспевање од 1 до 15 години и каматни стапки од 1.6% до 5,6%.

26. Б) Финансиски средства за тргување

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Акции и удели во инвестициски фондови по објективна вредност	64.389	30.004
	64.389	30.004

26. В) Депозити и останати пласмани

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Орочени депозити во домашни банки	329.000	412.000
Депозити по видување	15.000	53.500
Државни записи	54.913	-
	398.913	465.500

Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (ABP), а кои изнесуваат 12.691 илјади МКД (2023: 11.603 илјади МКД)

Заклучно со 31 декември 2024 година, Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки во износ од 329.000 илјади денари со рок на доспевање од 1 до 2 години и каматни стапки од 2,8% до 4%.

26. Г) Заеми и други финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Вредност на заеми	94.008	94.008
Исправка на вредноста	(94.008)	(94.008)
	-	-

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
На 1 јануари	94.008	94.008
Дополнителна исправка на вредност	-	-
Ослободување на исправка на вредност	-	-
Отпис	-	-
На 31 декември	94.008	94.008

26. Д) Финансиски средства по тип на вложување и сектор на издавач

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Обични акции (AFS)	67.498	60.656
Нефинансиски друштва - Приватни	17.798	11.442
Нефинансиски друштва - Јавни	-	-
Финансиски друштва - Приватни	49.700	49.214
Записи	54.913	-
Држава / Централна влада	54.913	-
Обврзници (AFS)	1.246.362	1.138.990
Држава – Централна влада	1.246.362	1.126.569
Финансиски друштва - Банки		12.421
Отворени инвестициски фондови (AFS)	14.146	19.611
Финансиски друштва – Инвестициски фондови	14.146	19.611
Отворени инвестициски фондови (HFT)	64.389	30.004
Финансиски друштва – Инвестициски фондови	64.389	30.004
Депозити по видување	15.000	53.500
Финансиски друштва - Банки	15.000	53.500
Орочени депозити	329.000	412.000
Финансиски друштва - Банки	329.000	412.000
	1.791.308	1.714.761

27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија (Белешка 39)	95.844	81.725
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети (Белешка 39)	554.416	568.285
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти (Белешка 39)	1.129	1.376
	651.389	651.386

28. Одложени и тековни даночни средства

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Побарувања по основ поврат на ДДВ	44	46
Одложени даночни средства	10.656	12.529
	10.700	12.575

29. Побарувања по основа на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Побарувања произлезени од договори за осигурување	522.103	564.251
Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	5.264	5.377
Исправка на вредност	(291.211)	(321.897)
	236.156	247.731

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
На 1 јануари	321.897	343.409
Дополнителна исправка на вредност	26.055	23.900
Ослободување на исправка на вредност	(29.865)	(32.038)
Отпис	(26.876)	(13.374)
На 31 декември	291.211	321.897

30. А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Побарувања по основ на регрес	22.651	22.407
Побарувања за услужно исплатени штети	2.028	1.370
Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	468	350
Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	27.815	30.475
Останати краткорочни побарувања	2.387	72
Исправка на вредност	(22.304)	(22.480)
	33.045	32.194

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
На 1 јануари:	22.480	22.718
Дополнителна исправка на вредност	-	-
Ослободување на исправка на вредност	(123)	(238)
Отпис	(53)	-
На 31 декември	22.304	22.480

30. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања*Во илјади денари*

	2024	2023
Побарувања по основ на камата - заеми	12.016	12.141
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	488	436
Побарувања по основ на камата - обврзници	-	585
Побарувања по основ на камата - останато	86	86
Побарувања по основ на наемнини	680	496
Останато	-	45.118
Исправка на вредност	(12.558)	(12.683)
	712	46.179

Побарувањето во износ од 45.118 илјади МКД во 2023 година се однесува на доспеана домашна државна обврзница, а која е порамнета на почетокот од 2024 година.

Исправка на вредноста*Во илјади денари*

	2024	2023
На 1 јануари	12.683	12.683
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
Ослободување од исправка на вредност	(125)	-
На 31 декември	12.558	12.683

30. В) Останати побарувања*Во илјади денари*

	2024	2023
Побарувања од вработени	70	-
Побарувања од купувачи	1.376	1.479
Побарувања за депозити, аванси и кауции	427	457
Останати побарувања	4.314	4.174
Исправка на вредност	(1.180)	(1.180)
	5.007	4.930

Во илјади денари

	2024	2023
На 1 јануари	1.180	1.086
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка	-	94
На 31 декември	1.180	1.180

31 Останати средства*Во илјади денари*

	2024	2023
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	14.353	17.198
Парични средства и останати парични еквиваленти	22.382	13.710
	36.735	30.908

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

32 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во опремата во текот на 2024 и 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>		Опрема и останати средства	Аванси за набавка на опрема	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2023		93.960	-	93.960
Зголемување		3.299	-	3.299
Отуѓување и расходување		(4.355)		(4.355)
На 31 декември 2023		92.904	-	92.904
На 1 јануари 2024		92.905	-	92.905
Зголемување		913	3.705	4.618
Отуѓување и расходување		(1.216)	-	(1.216)
На 31 декември 2024		92.602	3.705	96.307
Исправка				
На 1 јануари 2023 година		71.251		71.251
Амортизација за годината	17	8.786	-	8.786
Отуѓување и расходување		(4.331)	-	(4.331)
На 31 декември 2023 година		75.706	-	75.706
На 1 јануари 2024 година		75.706	-	75.706
Амортизација за годината	17	7.427	-	7.427
Отуѓување и расходување		(1.179)	-	(1.179)
На 31 декември 2024 година		81.954	-	81.954
Неотпишана вредност				
На 31 декември 2023 година		17.198	-	17.198
На 31 декември 2024 година		10.648	3.705	14.353

На 31 декември 2024 година, Друштвото нема опрема под залог (2023: нема).

32 Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Парични средства во благајна		
- во денари	7	7
Парични средства во банка		
- во денари	20.918	13.071
- во девизи	1.457	632
	22.382	13.710
Исправка на вредноста	-	-
	22.382	13.710

33 Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	13.041	11.603
Одложени трошоци за стекнување	86.290	95.638
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	2.033	2.463
	101.364	109.704

34 Капитал и резерви**Акционерски капитал**

	Обични акции	
<i>Во број на акции</i>	2024	2023
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	60.184	60.184

На 31 декември 2024 година, одобраниот акционерски капитал се состои од 60.184 (2023: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

.Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2024	2023
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	82,01%	82,01%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

34. Капитал и резерви (продолжение)*Дивиденди*

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2023: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р.С. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

35 Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2024 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 52.435 илјади денари (2023: 47.257 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 година од 60.184 (2023: 60.184), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>52.435</u>	<u>47.257</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка по акција	<u>871</u>	<u>785</u>

36 Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење.

На 31 декември 2024 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 556.738 илјади денари. За горенаведениот износ, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење, при што како тужена страна се јавува во спорови со износ од 9.404 илјади денари, за кои има направено резервација (Белешка 40), а како тужител се јавува во спорови со износ од 71,297 илјади денари.

Превземени обврски

Превземени обврски за наем

Триглав Осигурување АД Скопје склучи договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 јануари 2019 година. Согласно последниот анекс на договорот, Друштвото го зголеми изнајмениот простор и доби пониска цена по квадратен метар. Договорот е продолжен до 31 јануари 2028 година, кој е отповиклив и со можност за предвремено раскинување по претходна најава од една година. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа во периодот 2023-2028 година изнесува 2.090 илјади денари со ДДВ.

Превземени обврски за градежни работи

Во текот на 2024 година, склучен е преддоговор со компанија инвеститор за купување на деловен објект во Скопје, кој во моментот е во фаза на изградба. Деловниот објект е наменет за вршење на дејноста, а вкупната договорена сума изнесува 418 милиони денари.

Заклучно со крајот на годината, исплатени се капар и аванс во вкупен износ од 119 милиони денари (белешка 24А). Согласно одредбите на преддоговорот, остатокот од договорениот износ ќе биде исплатен по целосното завршување на објектот, што се очекува во текот на 2025 година.

37 Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2024 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето во однос на маргината на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот, како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Притоа, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2024 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.263.598 илјади денари (2023: 1.220.278 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.644.328 илјади денари (2023: 1.561.783 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	1	80,91%	81,97%
Здравствено	2	86,89%	80,98%
Каско моторни возила	3	56,06%	55,79%
Каско пловни објекти	6	2,27%	2,82%
Карго	7	12,96%	2,16%
Имот	8 + 9	71,71%	35,87%
АО	10	49,87%	48,60%
Одговорност пловни објекти	12	0,00%	0,46%
Општа одговорност	13	21,86%	22,14%
Финансиски загуби	16	0,00%	0,00%
Туристичка помош	18	48,62%	48,35%

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2023 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	1	67,50%	68,17%
Здравствено	2	87,46%	81,70%
Каско моторни возила	3	70,42%	69,36%
Каско пловни објекти	6	0,00%	0,00%
Карго	7	24,37%	2,88%
Имот	8 + 9	35,93%	21,50%
АО	10	55,55%	54,26%
Одговорност пловни објекти	12	0,00%	9,87%
Општа одговорност	13	72,66%	22,18%
Финансиски загуби	16	91,49%	1,56%
Туристичка помош	18	47,36%	46,47%

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2024	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
	Заварова лница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Непреми чнине	Триглав Загреб	Триглав Недвижен имот	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	66.166	-	136.390	-	-	-	40	409	203.005
Средства од реосигурување	61.457	-	59.443	-	-	-	-	-	120.900
Побарувања по основ на осигурување и останати	4.563	-	76.947	-	-	-	-	345	81.855
Останати побарувања	146	-	-	-	-	-	40	64	250
Обврски	44.299	-	83.762	-	-	-	-	-	128.061
Обврски кон реосигурители	43.808	-	83.762	-	-	-	-	-	127.570
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	491	-	-	-	-	-	-	-	491
Приходи	53.074	-	180.721	-	-	-	535	903	235.233
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	113	251	364
Приходи од провизии и надомести	28.418	-	69.573	-	-	-	-	-	97.991
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	3.883	-	108.802	-	-	-	-	-	112.685
Промена во резерви за штети на реосигурителите	10.711	-	-	-	-	-	-	-	10.711
Останати приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	3.403	-	-	-	-	-	422	652	4.477
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	6.659	-	2.346	-	-	-	-	-	9.005
Расходи	212.328	-	241.041	2.299	112	287	-	2.034	458.101
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	25.094	-	-	-	-	-	25.094
Промена во резерви за преносна премија на реосигурители	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	31	31
Пренесена премија на реосигурителите	206.143	-	215.947	-	-	-	-	-	422.090
Административни трошоци	6.185	-	-	2.299	112	287	-	2.003	10.886

Триглав Осигурување АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

38 Трансакции со поврзани лица (продолжение) (наку наведено)

31 декември 2023	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Вкупно
	Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Склади	Триглав Загреб	Триглав Белград	Триглав Пензиско	Триглав Живот	
Средства	45.070	-	156.479	-	-	-	69	429	202.047
Средства од реосигурување	44.011	-	82.263	-	-	-	-	-	126.274
Побарувања по основ на осигурување и останати	680	-	74.216	-	-	-	-	369	75.265
Останати побарувања	379	-	-	-	-	-	69	60	508
Обврски	33.854	-	83.113	-	-	-	-	21	116.988
Обврски кон реосигурители	32.853	-	83.113	-	-	-	-	-	115.966
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати обврски	1001	-	-	0	-	-	-	21	1.022
Приходи	27.152	-	134.051	275	-	57	1.086	1.004	163.625
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	316	350	666
Приходи од провизии и надомести	20.938	-	58.781	-	-	-	-	-	79.719
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	755	-	73.720	-	-	-	-	-	74.475
Промена во резерви за штети на реосигурителите	1.722	-	1.550	-	-	-	-	-	3.272
Останати приходи од осигурување	0	-	-	-	-	57	-	-	57
Останати приходи	1.730	-	-	275	-	-	770	654	3.429
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	2.007	-	0	-	-	-	-	-	2.007
Расходи	185.905	-	197.542	-	40	-	-	2.222	385.709
Промена во резерви за штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за преносна премија на реосигурители	-	-	2.503	-	-	-	-	-	2.503
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	148	148
Пренесена премија на реосигурителите	179.821	-	195.039	-	-	-	-	-	374.860
Административни трошоци	6.084	-	-	-	40	-	-	2.074	8.198

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	16.907	13.250
Животно осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	408	253
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.870	1.670
	19.185	15.173

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2024			2023		
<i>Во илјади денари</i>	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Пријавени, но неисплатени штети	921.153	(531.061)	390.092	935.974	(544.301)	391.673
Настанати, но непријавени штети	285.683	(23.355)	262.328	287.427	(23.984)	263.443
Преносна премија	632.706	(95.844)	536.862	574.497	(81.724)	492.773
Останати резерви	68.080	-	68.080	68.617	-	68.617
Резерви за бонуси и попусти	7.365	(1.129)	6.236	5.149	(1.377)	3.772
	1.914.987	(651.389)	1.263.598	1.871.664	(651.386)	1.220.278

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2024 година:

Во илјади денари	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	34.352	91.636	241.495	105.103	7.699	19.147	133.274	632.706
Преносна премија за реосигурителот	(220)	(871)	(7.070)	(48.505)	(6.864)	(14.229)	(18.085)	(95.844)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	34.132	90.765	234.425	56.598	835	4.918	115.189	536.862
Резерви за штети	46.215	534.274	535.061	35.120	153	20.241	35.772	1.206.836
Резерви за штети за реосигурителот	(1.283)	(480.256)	(54.986)	(1.288)	(122)	(11.686)	(4.795)	(554.416)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	44.932	54.018	480.075	33.832	31	8.555	30.977	652.420
Останати резерви	8.448	6.916	50.135	3.372	14	1.898	4.662	75.445
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.129)	(1.129)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	8.448	6.916	50.135	3.372	14	1.898	3.533	74.316
	87.512	151.699	764.635	93.802	880	15.371	149.699	1.263.598

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2023 година:

Во илјади денари	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	37.548	87.227	235.719	91.021	6.442	17.853	98.687	574.497
Преносна премија за реосигурителот	(279)	(986)	(5.846)	(42.581)	(6.046)	(11.088)	(14.898)	(81.724)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	37.269	86.241	229.873	48.440	396	6.765	83.789	492.773
Резерви за штети	42.468	538.347	574.227	28.869	23	11.922	27.545	1.223.401
Резерви за штети за реосигурителот	(86)	(480.162)	(80.577)	(3.361)	(19)	(3.375)	(705)	(568.285)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	42.382	58.185	493.650	25.508	4	8.547	26.840	655.116
Останати резерви	6.008	6.536	52.502	2.861	2	1.138	4.719	73.766
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.377)	(1.377)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	6.008	6.536	52.502	2.861	2	1.138	3.342	72.389
	85.659	150.962	776.025	76.809	402	16.450	113.971	1.220.278

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во “Останати резерви”.

Триглав Осигурување АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)

39. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резервации за штети

Во илјади денари

	2024			2023		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 1 јануари	1.223.401	(568.285)	655.116	667.530	(81.826)	585.704
Пријавени штети	(14.821)	13.240	(1.581)	544.627	(484.342)	60.285
Настанати, но непријавени штети	(1.744)	629	(1.115)	11.244	(2.117)	9.127
Состојба на 31 декември	<u>1.206.836</u>	<u>(554.416)</u>	<u>652.420</u>	<u>1.223.401</u>	<u>(568.285)</u>	<u>655.116</u>

Преносна премија

Во илјади денари

	2024			2023		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 1 јануари	574.497	(81.724)	492.773	612.804	(90.746)	522.058
Полисирана премија во тековната година	1.618.108	(490.176)	1.127.932	1.472.638	(435.167)	1.037.471
Заработена премија во тековната година	(1.559.899)	476.056	(1.083.843)	(1.510.945)	444.189	(1.066.756)
Состојба на 31 декември	<u>632.706</u>	<u>(95.844)</u>	<u>536.862</u>	<u>574.497</u>	<u>(81.724)</u>	<u>492.773</u>

Триглав Осигурување АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година***(Сите износи се во илјади денари освен ако не е поинаку наведено)***40. Останати резерви***Во илјади денари*

	2024	2023
Резерви за отпремнина	3.450	2.759
Резерви за јубилејни награди	7.914	8.039
Резерви за неискористени одмори	8.015	7.397
Резерви за судски спорови	9.404	9.404
	28.783	27.599

Резервите за неискористени одмори се однесуваат на одмори на вработените кои се заработени во 2024 година и кои до датумот на известување сè уште не се искористени, но може да се пренесат во наредната година.

41. Одложени и тековни даночни обврски*Во илјади денари*

	2024	2023
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски		
- данок на додадена вредност	2.609	887
- данок на добивка	1.494	802
- останати тековни даночни обврски	152	114
	4.255	1.803

42. Обврски по основ на осигурување*Во илјади денари*

	2024	2023
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-
Обврски по основ реосигурување	158.431	126.333
	158.431	126.333

43. Останати обврски*Во илјади денари*

	2024	2023
Обврски кон Национално биро	27.524	27.650
Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	18.175	17.170
Обврски кон добавувачите	4.045	9.056
Обврски кон посредници во осигурување	2.128	1.449
Обврски за законски придонеси од осигурување	1.692	1.754
Обврски по основ на дивиденди	140	140
Обврски по основ услуги за асистенција	204	3.454
Останато	112	1.109
	54.020	61.782

44. Пасивни временски разграничувања

Во илјади денари

	2024	2023
Обврски за пресметани, а одложени трошоци за провизија	20.057	27.825
Останати одложени трошоци	31.426	24.141
	51.483	51.966

Обврски за пресметани, а одложени трошоци за провизија се однесуваат на провизии за интерната и екстерната продажна мрежа пресметани на база на фактурирана премија. Овие обврски почнаа да се пресметуваат во 2022 година согласно „Упатството за евидентирање на трошоци за провизија и останати трошоци за стекнување по однос на склучени договори за осигурување во деловната евиденција на друштвата за неживотно осигурување“ пропишано од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Останати одложени трошоци се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2024 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

45. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

М И С Л Е Њ Е

за финансиските извештаи и извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД,
Скопје за годината што завршува на 31 декември 2024 година

Неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје извршија контрола на точноста на финансиските извештаи и на извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2024 година и го дадоа следното мислење:

1. Мислење за финансискиот извештај на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2024 година

Финансискиот извештај на Триглав Осигурување АД, Скопје е претставен на начин што дава целосна и јасна слика и информации за деловните активности на Друштвото реализирани во текот на 2024 година. Раководството на Триглав Осигурување АД, Скопје, одговорно и недвосмислено ги презентираше сите потребни информации за објективно финансиско известување, а финансиските извештаи не содржат погрешни информации од материјално значење, настанати како резултат на измама или грешка. Финансискиот извештај ги содржи сите потребни анализи и компоненти според одредени деловни и финансиски активности и е систематизиран во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија.

Имајќи го предвид горенаведеното, по извршената контрола, мислењето на неизвршните членови на Одборот на директори е дека финансиските извештаи реално и објективно ја претставуваат работата на друштвото Триглав Осигурување АД, Скопје во деловната 2024 година.

2. Мислење за извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2024 година

Друштвото за ревизија Мазарс Ревизија ДОО Скопје изврши ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за годината што завршува на 31 декември 2024 година. Ревизијата на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје беше планирана и е спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Етичкиот кодекс кои што ревизорите треба да ги почитуваат. За време на ревизијата, ревизорите, во согласност со проценетиот ризик од материјално погрешно претставување на финансиските извештаи, вклучија соодветни постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објавување во финансиските извештаи.

Неизвршните членови на Одборот на директори ги прегледаа и контролираа дополнителните финансиски извештаи и извештајот на независните ревизори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2024 година.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 2, а во врска со член 40 став 2 точка 2 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за распоредување на остварената чиста добивка
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година**

Член 1

Чистата добивка остварена во 2024 година во износ од 52.435.235 денари се распоредува на следниот начин:

- резерва на сигурност (законски дел) во износ од 17.478.412 денари,
- инвестиции во износ од 1.921.875 денари и
- нераспределена добивка од 33.034.948 денари.

Член 2

Неискористениот дел од резервите за инвестиции за 2024 година во износ од 2.343.759 денари се враќа во нераспределена добивка.

Член 3

Се задолжува Секторот за економско-финансиски работи за спроведување на оваа одлука.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/20, 215/21 и 99/22) и член 39 став 1 точка 8 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје, на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**за назначување на Друштво за ревизија на финансиските извештаи на
Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година**

Член 1

За вршење на ревизија на финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година се назначува Ревизорската куќа Форвис Мазарс Ревизија ДОО Скопје.

Член 2

Се овластуваат извршните членови на Одборот на директори да склучат посебен пишан договор со ревизорската куќа од член 1 од оваа одлука, со кој ќе бидат утврдени сите прашања во врска со вршењето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2025 година.

Член 3

Се задолжува Службата за правни и корпоративни работи да ја поднесе оваа одлука и сите потребни документи до Агенцијата за супервизија на осигурување за добивање на согласност.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на добивање на согласност на Друштвото за ревизија од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 415-в став 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 140 став 4 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Годишниот извештај за внатрешна ревизија
на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година**

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за внатрешна ревизија на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2024 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

М И С Л Е Њ Е
на Одборот на директори кон Годишниот извештај
за внатрешна ревизија во Триглав Осигурување АД, Скопје
за деловната 2024 година

Службата за внатрешна ревизија, согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговските друштва, е организирана како самостојна, независна организациона единица во Друштвото, која непосредно е подредена на неизвршните членови на Одборот на директори. Службата функционално и организационо е одвоена од другите организациони делови на Друштвото. Службата за внатрешна ревизија врши континуирано следење и целокупна внатрешна ревизија на работењето на Друштвото, со цел за оцена на законитоста, сигурноста и општата ефикасност на работењето како и заштита на средствата на Друштвото.

Во текот на 2024 година, Службата за внатрешна ревизија вршеше ревизија и ги спроведе своите активности во согласност со Годишната програма за внатрешна ревизија за 2024 година, Правилата за работа на внатрешна ревизија, како и во согласност со посебните барања на Одборот на директори, раководните лица во Друштвото, други институции и засновано расудување на раководителот на Службата.

Постапувајќи во согласност со одобрената Годишна програма за внатрешна ревизија за 2024 година, Службата изврши ревизија на носечките деловни активности во Друштвото, во поврзаност со ризиците, со цел за оцена на адекватноста и ефикасноста на воспоставениот систем на интерна контрола, усогласеност на работењето на Друштвото со законските прописи како и во согласност со внатрешните прописи на Друштвото со кои се регулира работењето на Друштвото како и во согласност со насоките на Службата за интерна ревизија на Заваровалница Триглав АД. Службата изврши проверка на почитувањето на пропишаните барања од Законот за супервизија на осигурување и правилата за управување со ризици, утврдувањето на одредени показатели и навременото доставување на бараните информации до Агенцијата за супервизија на осигурување, процесите на подготвување на финансиските извештаи и известувањето на јавноста и другите институции за податоците од годишните извештаи.

Посебни активности во 2024 година Службата презема во делот на проверка на работењето што се однесува на: развој и управување со производи; продажба-склучување на договори за осигурување и преземање на ризик во експозитура Штип и финансиска обработка на податоци; водење постапки за рефундација; пресметка на плата и останати придонеси; управување со дата бази; управување со службени возила, основни средства, материјали и услуги; функцијата усогласеност на работењето; функцијата управување со ризици; преглед на клучни контроли во процесите на преземање ризик; преглед на клучни контроли во процесот на преземање реосигурување; преглед на клучни контроли во процесот на продажба на неживотно осигурување.

Во Годишната програма на внатрешната ревизија за 2024 година, беше планирано Службата да спроведе вкупно 8 самостојни редовни ревизорски задачи; да учествува во 3 ревизорски прегледи кои беа планирани да се извршат од страна на Службата за внатрешна ревизија на ЗТ и да се завршат постапките за 1 ревизорска задача од 2023 година; како и други внатрешни ревизорски активности, во рамките на кои беше предвидено да се изготват 12 посебни извештаи. Од планираните 11 редовни ревизорски задачи во 2024 година, Службата самостојно спроведе 8 ревизорски задачи за кои издаде конечни извештаи, учествуваше/спроведе 2 ревизорски задачи во координација со Службата за внатрешна ревизија на ЗТ и завршена е 1 ревизорска задача која беше од 2023 година. Вкупно се издадени 11 конечни извештаи. Една ревизорска задача која се однесува

на Преглед на функционирање на актуарската функција, која беше планирана да се изврши како групациска ревизија, спроведена е во ограничен обем за што не е издаден извештај, а како целокупна ревизија е дел од планот за 2025 година. Службата активно учествуваше во спроведување на активности кои се однесуваат на Процесот на управување на Заваровалница и зависните друштва.

Во 2024 година, со цел отстранување на констатирани неусогласености од извршена теренска супервизија на АСО, Службата издаде две мислења.

Во текот на 2024 година, Службата посебно го следеше спроведувањето на дадените препораки од претходно извршените ревизии и го известуваше Одборот на директори. На овој начин Одборот на директори беше информиран со содржината на утврдените констатации, идентификуваните слабости и пропусти и дадените препораки за подобрување на дел од контролите во системот на интерна контрола, при што следеа и одредени заклучоци.

Со цел одржување на квалитетот на работа на внатрешната ревизија, во 2024 година Службата изврши сеопфатна оценка на работењето на Службата, а со цел усогласување со Глобалните стандарди за внатрешна ревизија, ги ажурираше Правилата за работа на Службата.

Со разгледување на посебните Извештаи за спроведената внатрешна ревизија во 2024 година, Одборот на директори во исто време ги следеше и активностите на раководството и ревидираните единици во однос на дадените препораки на Службата, како и статусот на имплементација на дадените препораки.

Одборот на директори на Друштвото го оценува работењето на Службата како независно, објективно и професионално во согласност со постојните законски прописи, важечките признати меѓународни стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, начелата на структурата и праксата на внатрешна ревизија, кодексот на етичко однесување на внатрешните ревизори, одредбите на Правилата за работа на внатрешната ревизија и други важечки акти на Друштвото, како и во согласност со Минималните стандарди за интерна ревизија во Групација Триглав.

Писмената методологија за работа на Службата е во согласност со начелата на структурата и праксата на внатрешната ревизија, како и насоките и унифицираните правила воспоставени на ниво на Службата за интерна ревизија на Заваровалница Триглав А.Д. Известувањето на Одборот на директори се одвиваше преку квалитетни и јасно формулирани констатации и препораки во доставените извештаи на Службата.

Службата за внатрешна ревизија, во согласност со член 127 став 3 од Законот за супервизија на осигурување, Статутот и Правилата за работа на внатрешна ревизија, поднесе Годишен извештај за внатрешната ревизија за деловната 2024 година, односно Годишен извештај за работењето на внатрешна ревизија.

Одборот на директори е на мислење дека Годишниот извештај за внатрешната ревизија за деловната 2024 година е квалитетен и објективен и дека дава приказ и резиме на извршените редовни ревизии, како и на дополнителните ревизорски активности на Службата за внатрешна ревизија во текот на 2024 година. Спроведените ревизии, по обем и динамика, се во согласност со одобрената Годишна програма за внатрешна ревизија за 2024 година и во рамките на делокругот и на добиените овластувања на Службата за внатрешна ревизија. Содржината на Извештајот е во согласност со одредбите на законската регулатива и интерните акти на Друштвото.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 480 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 30 став 1 точки 3 и 4 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 98/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 30/14, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 31/20 и 173/22), Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај на неизвршните членови на
Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за 2024 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

Врз основа на одредбите од член 480 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/20, 215/21 и 99/22), како и одредбите на член 30 став 1 точки 3 и 4 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 101/19, 31/20 и 173/22), неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) му го поднесуваат на Собранието на акционери следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО 2024 ГОДИНА

Друштвото врши дејност на работи на осигурување согласно Решението на Министерство за финансии бр. 18-25787/23 – 02 од 29.04.2003 година.

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 3.009.200 ЕУР, поделен на 60.184 акции со право на глас, а со номинална вредност 50 ЕУР по една акција.

Триглав Осигурување АД, Скопје е организиран според едностепениот систем на управување. Органи на управување се Собранието на акционери и Одборот на директори. Органите на управување на Друштвото делуваат во согласност со примарната и секундарната легислатива, Статутот на Друштвото и релевантните интерни акти. Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје е објавен на веб страницата на Друштвото (www.triglav.mk).

Одборот на директори на Друштвото брои осум (8) членови. Од вкупниот број на членови во Одборот на директори два (2) члена се извршни членови, а останатите се неизвршни членови. Од вкупниот број на неизвршни членови, три (3) неизвршни членови се независни членови на Одборот на директори.

Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Триглав Осигурување АД Скопје, неизвршните членови на Одборот на директори имаат овластување да вршат надзор над управувањето со Друштвото.

Неизвршните членови на Одборот на директори како орган на надзор, во согласност со член 22 од Законот за супервизија на осигурување, имаат соодветни квалификации и компетенции да вршат увид и контрола на работењето на Друштвото и на годишната сметка и финансиските извештаи подготвени од страна на Друштвото.

Одборот на директори во 2024 година одржа 11 седници при што се одлучуваше по значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои се во надлежност на Одборот на директори. За работата на Одборот на директори се изготвени записници со соодветни одлуки и заклучоци. Записниците се водат и се архивираат во седиштето на Друштвото.

Одборот на директори на Друштвото заклучно со 31.12.2024 година е составен од следните членови:

1. Г-дин Тедо Дјекановиќ, претседател и неизвршен член, магистер по бизнис администрација;
2. Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, извршен член, магистер по бизнис администрација;

3. Г-дин Војдан Јорданов, извршен член, магистер по бизнис администрација, менаџмент и иновации;
4. Г-дин Дарко Поповски, неизвршен член, магистер по бизнис администрација, менаџмент и иновации;
5. Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, дипломиран економист – банкарство и финансии (Г-дин Блаж Кметец поднесе оставка од функцијата на ден 04.03.2025 година);
6. Г-дин Матеј Ферлан, независен неизвршен член, магистер по бизнис администрација;
7. Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член, дипломиран економист и
8. Г-дин Матеј Нарат, независен неизвршен член, магистер по економија (мандатот на Г-дин Матеј Нарат почнува со датум 29.10.2024 година).

Одборот на директори на Друштвото (и неизвршните членови во неговите рамки) во текот на 2024 година на своите седници спроведувахе квартален надзор над постапките и ефикасноста на работата на внатрешната ревизија, ги разгледувахе кварталните извештаи на Друштвото за работењето на Друштвото и ги ревидираше кварталните извештаи и деловните биланси на Друштвото во 2024 година. Исто така донесувахе одлуки за утврдување на годишниот план за работа на Друштвото и го надгледувахе спроведувањето на извршувањето на Стратегијата на Друштвото, како и стратешките и планираните цели.

Одборот на директори на своите седници ги разгледа и ги прими на знаење:

- Годишниот извештај за работењето на внатрешната ревизија за 2024 година;
- Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година;
- Извештајот на независниот ревизор за годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година и
- Годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година.

Одборот на директори на Друштвото (и неизвршните членови во неговите рамки) констатираше дека содржината на горенаведените акти е во согласност со одредбите и барањата на законските прописи и акти на Друштвото, и дека даваат реална и целосна слика за работењето на Друштвото во текот на 2024 година, па му предлага на Собранието на акционери усвојување на горенаведените сметки и извештаи за 2024 година.

Бруто полисираната премија во 2024 година изнесуваше 1.618 милиони денари. Друштвото го продолжува трендот на развој на алтернативни продажни канали, како и трендот на раст на премијата во нездолжителните класи на осигурување.

Друштвото ја заврши 2024 година со нето добивка од 52,4 милиони денари, што претставува пораст од 11% во однос на 2023 година.

Адекватноста на капиталот на Друштвото е во согласност со законските барања, односно е за 280% над законските барања. Покриеноста на техничките резерви со вкупни вложувања е 130%, не вклучувајќи ги вложувањата од капиталот.

Одборот на директори ги следеше сите важни промени во работењето на Друштвото, особено усогласеноста со законските барања во поглед на адекватноста на капиталот, зголемувањето на резервите и управувањето со други ризици.

Одборот на директори (и неизвршните членови во неговите рамки) ги донесе и ги надгледувахе сите потребни акти, односно му овозможи на Друштвото предуслови за законско и стручно работење на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија, со цел постигнување на

стратешките и планските цели, основање, развој и профитабилно работење со користење на современа технологија, организација на работата, квалитетни производи и врвни услуги за клиентите во наредниот период. Одборот на директори ги постави и ги надгледуваше нормативите за политиката на работење, политиката на управување со ризици, сметководствените политики и останатите деловни акти на Друштвото.

Неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје извршија контрола на точноста на финансиските извештаи и го разгледаа извештајот на независниот ревизор за годината која завршува на 31.12.2024 година и сметаат дека:

Финансиските извештаи на Триглав Осигурување АД, Скопје се претставени на начин што дава целосна и јасна слика за информации за деловните активности на Друштвото спроведени во текот на 2024 година.

Финансиските извештаи ги содржат сите потребни анализи, компоненти и деловни финансиски активности, и истите се во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и Законот за трговските друштва.

Мислењето на неизвршните членови на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје е дека Финансиските извештаи објективно го претставуваат работењето на Друштвото во деловната 2024 година и дека извршните членови на Одборот на директори управуваат со операциите на Друштвото во рамките на законските одредби.

Неизвршните членови на Одборот на директори го разгледаа Извештајот на независниот ревизор Мазарс Ревизија за Годишната сметка и Финансиските извештаи.

ЗАКЛУЧЕН ОСВРТ

Состојбата на осигурителниот пазар во Република Северна Македонија е во директна корелација со состојбите во економијата и севкупните состојби во државата, особено погодени од енергетската и економската криза предизвикана од воената агресија на Русија во Украина. И покрај исклучително сложената состојба, растот на инфлацијата, пад на вредноста на финансиските инструменти предизвикано од раст на каматните стапки, Друштвото, односно резултатите од работењето во текот на годината не претрпеа значително негативно влијание.

При стратешкото планирање за следниот плански период, главниот фокус на Друштвото ќе биде на клиентите и нивните потреби. Триглав Осигурување АД, Скопје посветено ќе работи за да обезбеди исклучително корисничко искуство во рамките на целиот циклус, подржувајќи ги компетенциите на вработените како главни двигатели на успехот на Друштвото. Триглав Осигурување АД, Скопје ќе продолжи со дигитализација на процесите и услугите, како и на развој на услугите за асистенција, со што граѓаните ќе го препознаат осигурувањето како потреба и предност во секојдневниот живот.

Со ваков пристап и начин на работа Триглав Осигурување АД, Скопје со право очекува и во иднина да остане позиционирана како финансиски стабилна компанија, спремна да се справи со предизвиците и можностите на иднината.

Неизвршни членови на Одборот на директори:

1. Г-дин Тедо Дјекановиќ, претседател и неизвршен член на Одборот на директори

2. Г-дин Дарко Поповски, неизвршен член на Одборот на директори

3. Г-дин Матеј Ферлан, независен неизвршен член на Одборот на директори

4. Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член на Одборот на директори

5. Г-дин Матеј Нарат, независен неизвршен член на Одборот на директори

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/12, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/2020, 215/2021 и 99/22) и член 39 став 1 точка 4, а во врска со член 40 став 4 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје за деловната 2024 година.

Член 2

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото поединечно за секој член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје и тоа за:

- г-дин Тедо Дјекановиќ, неизвршен член,
- г-дин Ѓорѓе Војновиќ, извршен член,
- г-дин Војдан Јорданов, извршен член,
- г-дин Дарко Поповски, неизвршен член,
- г-дин Блаж Кметец, неизвршен член,
- г-дин Матеј Ферлан, независен неизвршен член,
- г-дин Ѓорѓи Јанчевски, независен неизвршен член и
- г-дин Матеј Нарат, независен неизвршен член.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 290/20, 215/21 и 99/22) и член 154 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, а во врска со член 39 став 1 точка 1 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 66 седница одржана на ден 14.05.2025 година донесе:

О Д Л У К А
за измена на Статутот на Друштвото

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје чиј што пречистен текст е утврден од Одборот на директори на 220-та седница одржана на ден 21.11.2024 година.

Член 2

Во член 62 ставот 2 се менува и гласи:
„Одборот на директори на Друштвото брои седум (7) членови.“

Ставот 4 се менува и гласи:
„Најмалку една третина од неизвршните членови се независни членови на Одборот на директори.“

Член 3

Членот 158 се менува и гласи:
„Со влегување во сила на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот утврден од Одборот на директори на 220-та седница одржана на ден 21.11.2024 година.“

Член 4

Се овластува Одборот на директори да утврди пречистен текст на Статутот.

Член 5

Одлуката влегува во сила од денот на добивање на согласност за изменување на Статутот на Друштвото од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ

Измената на Статутот е во правец на промена на бројот на членови на Одборот на директори на начин на кој се предвидува дека Одборот на директори ќе брои седум (7) членови, како и дека најмалку една третина од неизвршните членови ќе бидат независни членови на Одборот на директори.

Со цел да се подобри ефикасноста на функционирањето на Одборот на директори и да се обезбеди побрзо и поефикасно донесување одлуки, се предлага намалување на бројот на неговите членови. Намалувањето на бројот ќе донесе повеќе корист за Друштвото, почнувајќи од поедноставување на процесот на одлучување. Помал број членови овозможува брзо донесување одлуки и побрза комуникација, што е особено важно во динамични бизнис услови.

Намалувањето на бројот на членови на Одборот на директори ќе овозможи поефикасно користење на ресурсите и ќе ги намали трошоците за Друштвото кои се поврзани со надоместоците, патните трошоци, организирањето на состаноци и други административни трошоци.

Намалувањето на бројот на членови на Одборот ќе создаде и поголема флексибилност и ќе овозможи побрзо прилагодување на новите пазарни услови и бизнис предизвици. Со помал состав, Одборот на директори ќе може побрзо да реагира на потребите на пазарот и да донесе соодветни одлуки.

Согласно сите овие аспекти, се очекува дека намалувањето на бројот на членови на Одборот на директори ќе резултира со поефикасно функционирање на Друштвото, поголема продуктивност и намалени оперативни трошоци.

Овие измени имаат за цел усогласување на бројот на членови на Одборот на директори со моменталната фактичка ситуација по оставката на еден член на Одборот на директори, како и усогласување со законските одредби во однос на бројот на независни членови на Одборот на директори.

ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД
СКОПЈЕ

Датум:	04-03-2025		
Организација	Број	Прилог	Вредност
02	26368/1		

ОД

Блаж Кметец

ул. Иване Кобилце Бр.008

1000, Љубљана

Република Словенија

ДО

Триглав Осигурување АД, Скопје

бул. 8-ми септември бр.16

1000, Скопје,

Република Северна Македонија

Предмет: Оставка согласно член 66 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје и член 364 од Законот за трговските друштва

ОСТАВКА

Јас, долупотпишаниот Блаж Кметец, со овој поднесок, го известувам Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје дека поднесувам оставка од позиција неизвршен член Одбор на директори на Триглав Осигурување, АД Скопје, со тоа што оставката ќе стапи во сила со денот на прием на оваа оставка од страна на Триглав Осигурување АД, Скопје.

Воедно, ја користам истата прилика да им се заблагодарам на останатите членови на Одборот на директори, како и на стручните соработници на Друштвото за досегашната успешна соработка.

Со почит,

Блаж Кметец



LJUBLJANA, 3.3.2025

Od:

Blaž Kmetec

ulica. Ivane Kobilce št.008

1000, Ljubljana

Republika Slovenija

Za:

Triglav Osiguruvanje AD, Skopje

Bul. 8-mi septemvri, br. 16

1000, Skopje,

Republika Severna Makedonija

Zadeva: Odstop na podlagi 66. člana Statuta Triglav Osiguruvanje AD, Skopje in 364. člana Zakona o trgovskih družbah

ODSTOP

Spodaj podpisani Blaž Kmetec obveščam skupščino delničarjev Triglav Osiguranje AD, Skopje, da odstopam z mesta neizvršnega člana Odbora direktorjev Triglav Osiguranje, AD Skopje, pri čemer odstop začne veljati z dnem, ko Triglav Osiguranje AD, Skopje, prejme moj odstop.

Obenem, bi se ob tej priložnosti zahvalil ostalim članom Odbora direktorjev, ter strokovnim sodelavcem družbe za dosedanje uspešno sodelovanje.

S spoštovanjem,

Blaž Kmetec



LJUBLJANA, 3.3.2025